



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

"Службен весник на Република
Македонија" излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Среда, 25 септември 2002
Скопје

Број 74

Год. LVIII

Аконтацијата за 2002 година изнесува
8.000 денари. Овој број чини 200
денари. Жиро сметка 30000000188798

1192.

Врз основа на член 24-а, став 1 од Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000, 109/2000, 31/2001 и 4/2002), а во врска со член 30 од Законот за изменување и дополнување на Царинскиот закон ("Службен весник на Република Македонија" бр. 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ЦАРИНСКИ КОНТИНГЕНТ ЗА УВОЗ НА ПЧЕНИЦА ЗА НЕПОСРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЕКОНОМСКАТА 2002/2003

1. Се определува царинскиот контингент за увоз на пченица во количина од 150.000 тони.

Увозот на количините на пченицата од став 1 на оваа точка ќе се врши без плаќање на царина и специфична давачка (прелевман).

Распределбата на царинскиот контингент на пченица ќе се врши за потребите на непосредните производители во сооднос 1 : 0,7 за откупена количина пченица од домашното производство према правото на увоз.

2. Количините на пченица од точката 1 на оваа одлука ќе се увезат за економската 2002/2003 година, заклучно со 30.06.2003 година.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4706/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1193.

Врз основа на член 24 од Законот за трговија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 23/95, 30/95, 43/95, 23/99 и 43/99), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Заради спречување на монополското формирање на цените на одделни производи и услуги во производството, прометот и при вршење на услугите, како највисоки цени се определуваат цените кои според постојните прописи се формирани и применети на денот на влегувањето во сила на оваа одлука, и тоа:

- производство и промет на нафта и нафтени деривати;
- производство, пренос и дистрибуција на електрична енергија;
- производство и испорака на сурова вода за водоснабдување на населението и стопанството;
- производство и дистрибуција на вода;
- прочистување и одведување на отпадни води (освен колекторите);
- одржување на чистота во градови и населби (изнесување и депонирање на смет);

- други комунални услуги: погребни услуги, вклучувајќи ги и трошоците за погребно место и закупот на тоа место и

- услуги за задолжително осигурување на моторни возила.

2. За остварениот побавен пораст на цените од алинеите 3, 4, 5, 6 и 7 од точката 1 на оваа одлука, изразен како диспаритет на цени кај одделни претпријатија ќе се отстранува при спроведувањето на оваа одлука, согласно со определбите на Макроекономската политика.

3. За спроведување на точката 2 од Одлуката ќе се грижи Министерството за економија.

4. Оваа одлука ќе се применува до 31.03.2003 година.

5. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување највисоки цени на одделни производи и услуги ("Службен весник на Република Македонија" бр. 22/2002).

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4707/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1194.

Врз основа на член 12, став 2 од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Албанија ("Службен весник на Република Македонија" бр. 47/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УВОЗ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ СО ПОТЕКЛО ОД РЕПУБЛИКА АЛБАНИЈА ЗА 2002 ГОДИНА

Член 1

Со оваа одлука се определува увозот во Република Македонија на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија наведени во Прилог 1.

Прилогот 1 е составен дел на оваа одлука.

Член 2

За производите наведени во Прилогот 1, што е составен дел на оваа одлука не се плаќаат царински давачки и посебни давачки (прелевмани) во рамките на квотите утврдени со Прилогот 1.

Член 3

Количествата на производите во рамките на поодделни квоти од Прилогот 1 ги распределува Министерството за економија врз основа на принципот на користење: "Прв дојден, прв услужен" (First come, first served).

Доколку вкупната количина на производите на основа на поднесените барања во текот на еден работен ден е поголема од количината на утврдената или неискористената царинска квота на барателите кои истовремено поднеле барање им се распределува сразмерен дел на бараните количини.

Член 4

За спроведување на одредбите од член 3 на оваа одлука Министерството за економија ќе донесе упатство.

Член 5

Барање за доделување на одредени количества на производи во смисла на член 3 од оваа одлука, може да поднесе правно лице со седиште во Република Македонија (во натамошниот текст: Подносител).

Барањето се поднесува во Министерството за економија.

Барањето од став 2 на овој член треба да ги содржи следните податоци:

- име на фирмата, матичен број и комплетна адреса на подносителот;
- тарифна ознака на секој производ (десет бројки),
- наменување на производите од номенклатура на царинската тарифа;
- количина на производите за која се поднесува барањето исказано во единица мерка наведена во Прилог 1;
- ТИР Карнет или ЕЦД заведени во соодветен контролник кај царинската испостава и фактура за производите што се увезуваат.

За доделување на одредена количина на производи во рамките на поединечна квота, Министерството за економија на подносителот му издава решение.

Член 6

Министерството за економија ја следи реализацијата на увозот на производите согласно со донесените решенија од член 5 на оваа одлука.

Член 7

Увозникот што користи повластен царински третман од Прилогот 1 при увозот на производите покрај бараните документи мора да поднесе и доказ за потеклото на производите кој го издава земјата извозник согласно Протокол Б од Договорот за слободна трговија меѓу Република Македонија и Република Албанија.

Член 8

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4783/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

Прилог 1

Л И С Т А

на земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија кои се увезуваат во Република Македонија без плаќање на царина во рамките на годишни квоти за 2002 година

Ред. број	Тарифна ознака/Македонска царинска тарифа	Опис	Един. мерка	Количина
1.	0406 0406 10	Сирење и урда. - Младо (незрело и несолено) сирење, вклучувајќи сирење од сурутка и урда	тони	50
2.	0406 90 29 00	Кашкавал	тони	50
3.	0701	Компир, свеж или разладен	тони	300
4.	0702 00	Домат, свеж или разладен	тони	150
5.	0706	Моркови, бросква или репка угарница, (бела репка), цвекло, целер, коренаш, рдокви и сличен коренест зеленчук за јадење, свеж или разладен:	тони	200
6.	0707 00	Краставици и корнишони, свежи или разладени:	тони	100
7.	0807 ex 0807 11 00 00	Дињи (вклучувајќи лубеници) и папаи, свежи: - Дињи (вклучувајќи лубеници): -- Лубеници од 1 март до 15 јули	тони	2.500
8.	1601 00	Колбаси и слични производи, од месо, од други јастиви месни делови за јадење или од крв, сложени прехранбени производи врз основа на овие производи:	тони	150
9.	1602	Други приготвени или конзервирани производи од месо, од јастиви месни делови или од крв:	тони	100
10.	2208 2208 20 2208 20 12 00	Неденатуриран етилалкохол со содржина на алкохол помала од 80 % vol; ракии, ликери и други алкохолни пијалаци: - Алокохолни пијалаци добиени со дестилација на вина, на пулпа или комина, од грозје: Во амбалажа од 2 литри или помала: --- Коњак	хл.	200

за пиене - флаширање на локалитетот Крапчин Дол во близина на с. Велмеј, општина Белчишта со површина на простор на истражното поле за концесија за истражување дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.568.250,00	7.593.800,00
T-2	4.569.250,00	7.593.800,00
T-3	4.569.250,00	7.594.800,00
T-4	4.568.250,00	7.594.800,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,0 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-3954/2
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1199.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИЦИ НА СОКОЛ И ЕЛЕН, БИТОЛА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРАСТА, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ВИТОЛИШТЕ, ПРИЛЕПСКО

1. На СОКОЛ И ЕЛЕН, Битола, се дава концесија за експлоатација на минералната суровина варовници на локалитетот Краста, во атарот на општина Витолиште, Прилепско, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y	P(km ²)
T-1	4.555.650,00	7.565.000,00	1,00
T-2	4.565.650,00	7.567.000,00	
T-3	4.556.650,00	7.568.000,00	
T-4	4.555.650,00	7.568.000,00	

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4654/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1200.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ВАРОВНИК НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО СПЕКТАР ОД ТЕТОВО, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗЛА ОСОЈНИЦА КАЈ С. СТЕН- ЧЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БРВЕНИЦА, ТЕТОВСКО

1. На Претпријатието СПЕКТАР, Тетово се дава концесија за експлоатација на минералната суровина варовник на локалитетот Зла Осојница кај с. Стенче, Тетовско, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.636.250,00	7.501.600,00
T-2	4.636.250,00	7.502.250,00
T-3	4.636.800,00	7.502.250,00
T-4	4.636.800,00	7.501.600,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,33 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместокот ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4655/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1201.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КВАРЦИТИ НА КВАРЦ КОМЕРЦ ДОО, ВЕЛЕС, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГРАМАДИ, КАЈ С. ОМОРАНИ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ИЗВОР, ВЕЛЕШКО

1. На КВАРЦ КОМЕРЦ ДОО, Велес, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина кварцити на локалитетот Грамади, кај с. Оморани во атарот на општина Извор, Велешко, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.597.150,00	7.552.025,00
T-2	4.597.500,00	7.552.025,00
T-3	4.597.500,00	7.552.260,00
T-4	4.597.150,00	7.552.260,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,09 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4649/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1202.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС (CO₂) НА КОДИНГ ДИМИТАР ДООЕЛ, ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАУРБА, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА БАЧ, БИТОЛСКО

1. На КОДИНГ ДИМИТАР ДООЕЛ, Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас (CO₂) на локалитетот Каурба во атарот на општина Бач, Битолско со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.532.500,00	7.541.500,00
T-2	4.533.500,00	7.541.500,00
T-3	4.533.500,00	7.542.500,00
T-4	4.532.500,00	7.542.500,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 2 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4648/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1203.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА НА ПЕМЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ, С. БОХУЛА, НА ЛОКАЛИТЕТОТ БОЈАНЧИШТЕ, КАЈ С. БОЈАНЧИШТЕ, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА КОНОПИШТЕ

1. На ПЕМЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ, с. Бохула, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина ПЕМЗА на локалитетот Бојанчиште, кај с. Бојанчиште,

во атарот на општина Конопиште, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.569.000,00	7.585.500,00
T-2	4.569.000,00	7.588.000,00
T-3	4.567.000,00	7.588.000,00
T-4	4.567.250,00	7.585.500,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=4,90 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4646/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1204.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ЧАКАЛ И ПЕСОК НА "БИОМЕДИУМ" ДОО-СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ПРОГОН-ГАСКАРНИК ВО АТАРОТ НА С. ПИПЕРЕВО-СТРУМИЦА

1. На "БИОМЕДИУМ" ДОО-Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина чакал и песок од лежиштето на локалитетот "Прогон-Гаскарник" во атарот на с. Пиперево-Струмица, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.593.750,00	7.640.750,00
T-2	4.593.750,00	7.641.250,00
T-3	4.595.750,00	7.640.600,00
T-4	4.595.750,00	7.640.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,0 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4785/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1205.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕРИЗИРАН ДОЛОМИТ НА "БАКИДО" ДООЕЛ-ОХРИД ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. ИЛИНО, ОПШТИНА РЕСЕН

1. На "БАКИДО" ДООЕЛ-Охрид, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина мермеризиран доломит од лежиштето на локалитетот во близина на с. Илино, општина Ресен, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.557.220,00	7.496.360,00
T-2	4.557.220,00	7.497.500,00
T-3	4.556.300,00	7.496.360,00
T-4	4.556.300,00	7.497.500,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4718/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1206.

Врз основа на член 6 став 2, од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА БЕЛМАР А.Д. ОД СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЗГЛАВЈЕ, КАЈ С. НИКОДИН, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Компанија за откопување, преработка и трговија со мермери А.Д. БЕЛМАР, Скопје, се дава концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на локалноста Зглавје, кај с. Никодин, во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У	Р(км ²)
T-1	4.587.750,00	7.559.500,00	2,55км ²
T-2	4.587.750,00	7.561.200,00	
T-3	4.586.200,00	7.561.200,00	
T-4	4.586.200,00	7.559.500,00	

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува Р=2,55 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоките ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4647/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1207.

Врз основа на член 6, став 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ГРАДЕЖЕН КАМЕН ВАРОВНИК НА „СУРИН“ ДООЕЛ СТАРО СЕЛО, ОПШТИНА ВРАТНИЦА ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ НЕРЕЗИНЕ ВО АТАРОТ НА СТАРО СЕЛО, ОПШТИНА ВРАТНИЦА

1. На „СУРИН“ ДООЕЛ Старо Село, општина Вратница се дава концесија за експлоатација на минералната сировина градежен камен варовник од лежиштето на локалитетот Нерезине во атарот на Старо Село, општина Вратница, со површина на простор на експлоатационо поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.667.200,00	7.512.250,00
T-2	4.667.375,00	7.512.000,00
T-3	4.667.130,24	7.512.201,41
T-4	4.667.108,00	7.512.250,00

Површината на просторот на експлоатационо поле од став 1 на оваа точка изнесува Р=0,015 км².

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоките ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4650/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1208.

Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за концесии (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА ПОДЗЕМНА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - ФЛАШИРАЊЕ НА БАБА ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ, БИТОЛА ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. НИЖЕПОЛЕ, ОПШТИНА БИТОЛА

1. На БАБА ДОО увоз-извоз, Битола се дава концесија за експлоатација на минерална сировина подземна вода за пиење - флаширање од лежиштето на локалите-

тот во близина на с. Нижеполе, општина Битола, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.538.700,00	7.519.100,00
T-2	4.538.700,00	7.520.000,00
T-3	4.538.200,00	7.520.000,00
T-4	4.538.200,00	7.519.100,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,045 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4720/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1209.

Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА УКРАСЕН - АРХИТЕКТОНСКО ГРАДЕЖЕН КАМЕН-МЕРМЕР НА Ф.Х.Л. МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД ПРИЛЕП ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КРСТЕЦ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На Ф.Х.Л. МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ АД Прилеп, се дава концесија за експлоатација на минерална суровина украсен-архитектонско градежен камен - мермер од лежиштето на локалитетот Крстец, општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.584.120,00	7.556.340,00
T-2	4.583.700,00	7.556.750,00
T-3	4.584.830,00	7.557.900,00
T-4	4.585.690,00	7.557.030,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,60 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4719/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1210.

Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - ГРАДЕЖЕН КАМЕН-ДИЈАБАЗ НА ИНВИКТА ДООЕЛ УВОЗ-ИЗВОЗ СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЛИРА ВО АТАРОТ НА СЕЛО НЕГОРЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

1. На ИНВИКТА ДООЕЛ Скопје, се дава концесија за експлоатација на минерална суровина - градежен камен-дијабаз од лежиштето на локалитетот Лира во атарот на село Негорци, општина Гевгелија, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.565.900,00	7.623.775,00
T-2	4.565.900,00	7.625.300,00
T-3	4.566.425,00	7.624.900,00
T-4	4.566.425,00	7.623.775,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,0 \text{ км}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните суровини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални суровини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4726/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1211.

Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА - МЕРМЕР НА ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ГАЛАБОВЕЦ-БЕЛА ПОЛА, ПРИЛЕП

1. На ВЕССО КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ Скопје, се дава концесија за експлоатација на минерална сировина - мермер од лежиштето на локалитетот Галабовец-Бела Пола, Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
T-1	4.586.000,00	7.550.000,00
T-2	4.586.200,00	7.550.850,00
T-3	4.587.000,00	7.551.000,00
T-4	4.588.000,00	7.549.000,00
T-5	4.587.250,00	7.549.410,00
T-6	4.587.000,00	7.549.000,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=2,0 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4709/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1212.

Врз основа на член 6, став 1 и 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 став 2 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА - ПИТКА ВОДА ЗА ФЛАШИРАЊЕ НА КОМПРАД ВЛАДО ДООЕЛ СКОПЈЕ, ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ КАЈ С. ВИЗБЕГОВО, ОПШТИНА ЧАИР-СКОПЈЕ

1. На КОМПРАД Влаго ДООЕЛ Скопје, се дава концесија за експлоатација на минерална сировина минерална вода - питка вода за флаширање од лежиштето на локалитетот кај с. Визбегово, општина Чаир - Скопје, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација, дефинирано со точки меѓусебно поврзани со прави линии. Точките се дефинирани со координати и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА-Х	КООРДИНАТА-У
A	4.655.414,83	7.534.242,54
B	4.655.414,83	7.534.164,98
C	4.654.074,35	7.534.135,14
D	4.654.545,01	7.533.771,19
E	4.654.842,84	7.533.490,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,90 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4710/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје Љубчо Георгиевски, с.р.

1213.

Врз основа на член 8 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 93 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ЦЕЛОСЕН ПРЕНОС НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА МИНЕРАЛНА ВОДА И ГАС CO₂ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ВО БЛИЗИНА НА С. БРОД, ОПШТИНА БАЧ-БИТОЛСКО

1. Се дава согласност за целосен пренос на концесијата за експлоатација на минералната сировина минерална вода и гас CO₂ од лежиштето на локалитетот во

близина на с. Брод, општина Бач - Битолско од ПГТУ Грунд ДОО - Скопје на Бусе Мак ДОО - Скопје, со следните координати:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.532.500,00	7.544.000,00
T-2	4.534.000,00	7.544.000,00
T-3	4.534.000,00	7.546.500,00
T-4	4.532.500,00	7.546.500,00

Површината на просторот од став 1 на оваа точка изнесува $P=3,75 \text{ km}^2$.

2. Концесијата од точка 1 на оваа одлука се пренесува на Бусе Мак ДОО - Скопје под истите услови под кои е доделена концесијата со Договор за концесија за користење и експлоатација на минерална вода и гас CO_2 од лежиштето на локалитетот во близина на с. Брод, општина Бач - Битолско, заведен во Министерството за економија под број 12-3144 од 27.05.2002 година, а во Грунд ДОО - Скопје под број 12/2002 од 27.05.2002 година.

3. Како почеток на користењето на пренесената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се смета денот на потпишувањето на Договор за преносот на концесијата.

4. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија од точка 3 на оваа одлука ќе го склучи министерот за економија, по претходно добиена согласност на Договорот од страна на Владата на Република Македонија.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4702/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1214.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии („Службен весник на Република Македонија“ бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КАЛЦИТСКИ МЕРМЕРИ НА „ЛАБИН“ ДООЕЛ СКОПЈЕ ОД ЛЕЖИШТЕТО НА ЛОКАЛИТЕТОТ ЦУЦУЛ - ГОВРЛЕВСКА КРАСТА, ОПШТИНА СОПИШТЕ СКОПЈЕ

1. На „ЛАБИН“ ДООЕЛ Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина калцитски мермери од лежиштето на локалитетот Цуцул-Говрлевска Краста, општина Сопиште-Скопје, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.641.375,00	7.529.290,00
T-2	4.641.250,00	7.529.400,00
T-3	4.641.475,00	7.530.625,00
T-4	4.641.750,00	7.530.650,00
T-5	4.641.925,00	7.530.075,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,79 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4703/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1215.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА МЕРМЕР НА „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ А.Д. ОД ПРИЛЕП НА ЛОКАЛИТЕТОТ РИДОН, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА ПРИЛЕП

1. На „МЕРМЕРЕН КОМБИНАТ“ А.Д. Прилеп се дава концесија за експлоатација на минералната сировина мермер на локалитетот Ридон во атарот на општина Прилеп, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.585.140,00	7.549.460,00
T-2	4.586.175,00	7.548.975,00
T-3	4.585.850,00	7.548.625,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=0,35 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4704/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1216.

Врз основа на член 6 став 2 од Законот за концесии ("Службен весник на Република Македонија" бр. 25/2002) и член 86 од Законот за минералните сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 18/99 и 29/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА КАЛЦИТСКИ МЕРМЕР НА ЛАБИН ПЛУС ДООЕЛ ОД СКОПЈЕ, НА ЛОКАЛИТЕТОТ ИЛИНО БРДО - ГЛЕРЖДИНО, ВО АТАРОТ НА ОПШТИНА СОПИШТЕ - СКОПСКО

1. На ЛАБИН ПЛУС ДООЕЛ - Скопје се дава концесија за експлоатација на минералната сировина калцитски мермер на локалитетот Илино Брдо - Глерждино, во атарот на општина Сопиште - Скопско, со површина на простор на експлоатационото поле за концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати, како е дадено во табелава, и тоа:

ТОЧКА	КООРДИНАТА - X	КООРДИНАТА - Y
T-1	4.642.750,00	7.527.000,00
T-2	4.642.800,00	7.528.025,00
T-3	4.643.300,00	7.528.250,00
T-4	4.643.300,00	7.527.625,00
T-5	4.643.150,00	7.527.125,00

Површината на просторот на експлоатационото поле од став 1 на оваа точка изнесува $P=1,00 \text{ km}^2$.

2. Времетраењето на дадената концесија од точка 1 на оваа одлука, како и времетраењето на даденото земјиште од точка 1 од оваа одлука, ќе се определат во Договорот за концесија согласно Законот за минералните сировини.

3. Висината на надоместокот за дадената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определи во Договорот за концесија, согласно Одлуката за определување на критериуми за висината на надоместокот за концесии за вршење детални геолошки истражувања и експлоатација на минерални сировини ("Службен весник на Република Македонија" бр. 35/99 и 61/99).

4. Начинот, роковите и гаранцијата за плаќањето на надоместоците ќе се определи во Договорот за концесија.

5. Како почеток на концесијата ќе се смета денот на потпишувањето на Договорот за концесија.

6. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 23-4705/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1217.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	
	8703 33	--Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
	8703 33 90 00	---Употребувани а) OPEL VEKTRA GL Plus 1,7 TD моторно возило, со број на шасија WOL000036T1215095	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4551/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1218.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИ КОИ МОЖЕ ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот "караван", "комби", итн.) и автомобили за трки:	

8703 33	--Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :		
8703 33 90 00	---Употребувани а) OPEL OMEGA моторно возило, со број на шасија WOL000017M1227833	1 парче	

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4553/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1219.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
8703 33		--Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
8703 33 90 00		---Употребувани а) RENO 21 TL K6 моторно возило, со број на шасија 1L48M0501502059	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4554/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1220.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
8703 33		-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
8703 33 90 00		--- Употребувани а) OPEL OMEGA 2.0 моторно возило, со број на шасија WOL 000016M1017363	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4550/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1221.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА**

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
8703 33		-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
8703 33 90 00		--- Употребувани а) RENO 19 ГТР, со број на шасија VF1C 5320503032970	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4547/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1222.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на РМ“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
	8703 33	-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
	8703 33 9000	--- Употребувани а) OPEL KADET моторно возило, со број на шасија WOL 000034K5123187	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4546/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1223.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
	8703 33	-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
	8703 33 99 00	--- Употребувани а) OPEL KADET, со број на шасија WOL000033G52-45532	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4549/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1224.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	
	8703 33	-- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см ³ :	
	8703 33 99 00	--- Употребувани а) FIAT TEMpra 1,6 IE U9 моторно возило, со број на шасија ZFA1590-0007152093	1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-4552/1
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1225.

Врз основа на член 184 од Царинскиот закон („Службен весник на Република Македонија“ бр. 21/98, 26/98, 63/98, 86/99, 25/2000 и 55/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ КОИ МОЖЕ
ДА СЕ УВЕЗАТ БЕЗ ПЛАЌАЊЕ НА ЦАРИНА

1. Со ова решение се определуваат предметите кои може да се увезат без плаќање царина, а за потребите на Министерството за здравство и тоа:

Тарифен број	Тарифна ознака	Именување	Количина
1	2	3	4
8703		Патнички автомобили и други моторни возила главно конструирани за превоз на лица (освен возилата од тар. број 8702), вклучувајќи моторни возила за комбиниран превоз на лица и стоки (од типот „караван“, „комби“, итн.) и автомобили за трки:	

- 8703 33 -- Со зафатнина на цилиндарот што надминува 2500 см³;
8703 33 99 00 --- Употребувани
а) OPEL KADET E -CC, со број на шасија W0L0-00033L5029930 1 парче

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4548/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1226.

Врз основа на член 9 од Уредбата за издатоците за службени патувања и селидби во странство што на органите на управата им се признаваат во тековни трошоци (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2000), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17.09.2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЈВИСОКИТЕ ИЗНОСИ НА ДНЕВНИЦИ ЗА СЛУЖБЕНИ ПАТУВАЊА И СЕЛИДБИ ВО СТРАНСТВО ШТО НА ОРГАНИТЕ НА ДРЖАВНАТА УПРАВА ИМ СЕ ПРИЗНАВААТ ВО ТЕКОВНИ ТРОШОЦИ

1. Во точка 1 од Решението за највисоките износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/2000), зборовите: “органите на управа“, се заменуваат со зборовите: “органите на државната управа“.

2. Во табелата се вршат следните измени:

- Под реден број 7 за државата Република Австрија - за сите места износот на дневницата - 1230 австриски шилинзи се заменува со износот 90 ЕВРА;

- Под реден број 28 за државата Сојузна Република Германија - за сите места износот на дневницата - 206 германски марки се заменува со износот 105 ЕВРА;

- Под реден број 47 за државата Република Италија - за местото Рим износот на дневницата - 220,000 италијански лири се заменува со износот 114 ЕВРА, за другите места износот 180.000 италијански лири се заменува со износот 93 ЕВРА;

- Под реден број 137 за државата Република Франција - за местото Париз износот на дневницата 708 француски франци се заменува со износот 108 евра, за другите места износот 636 француски франци се заменува со износот 97 ЕВРА;

Под реден број 139 за државата Кралство Холандија - за сите места износот на дневницата 242 холандски флорини се заменува со износот 110 ЕВРА.

3. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 23-4555/1 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1227.

Врз основа на член 5 став 2 од Законот за спречување на перење пари (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/2001), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ПЕРЕЊЕ ПАРИ

1. Се разрешува Дарко Арсов, од должноста директор на Дирекцијата за спречување на перење пари, на негово барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4789/2 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1228.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

1. За директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам се именува Зоран Маџовски, досегашен главен државен инспектор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 17-4861/2 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1229.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

1. За директор на Државниот инспекторат за транспорт се именува Методија Костурски, досегашен главен државен инспектор на Државниот инспекторат за транспорт.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4861/3 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1230.

Врз основа на член 47 став 2 од Законот за организација и работа на органите на државната управа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 58/2000 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ДРЖАВНИОТ КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ

1. За директор на Државниот комунален инспекторат се именува Илија Николовски, досегашен главен државен инспектор на Државниот комунален инспекторат.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4861/4 Претседател на Владата
17 септември 2002 година на Република Македонија,
Скопје **Љубчо Георгиевски, с.р.**

1231.

Врз основа на член 10 став 4 од Законот за државните службеници („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001 и 43/2002), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 17 септември 2002 година, донесе

**РЕШЕНИЕ
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДРЖАВЕН
СЕКРЕТАР ВО МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ**

1. Се разрешува Весна Огненовска од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски, на нејзино барање.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 17-4862/2
17 септември 2002 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Љубчо Георгиевски, с.р.

1232.

Врз основа на член 53, став 2 од Законот за девизно работење („Службен весник на Република Македонија“, бр. 30/93, 40/96, 54/00 и 49/01) и член 23 од Законот за Народна банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 3/02), Советот на Народна банка на Република Македонија, на 20.09.2002 година, донесе

**ОДЛУКА
ЗА НАЈМАЛИОТ, ОДНОСНО НАЈГОЛЕМИОТ ИЗНОС
НА ДЕВИЗИ КОЈ ОВЛАСТЕНИТЕ БАНКИ ЗА
ВРШЕЊЕ ПЛАТЕН ПРОМЕТ СО СТРАНСТВО И
КРЕДИТНИ РАБОТИ СО СТРАНСТВО МОРААТ,
ОДНОСНО МОЖАТ ДА ГО ДРЖАТ НА СМЕТКИТЕ
ВО СТРАНСТВО ОД 01.10.2002 ДО 31.12.2002 ГОДИНА**

1. На банките кои добиле овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство до влегувањето во сила на оваа одлука, им се утврдува износот од УСД 64.718.000 како најмал износ на девизи кој мораат да го држат на сметките во странство и УСД 97.077.000 како најголем износ кој можат да го држат на сметките во странство од 01.10.2002 до 31.12.2002 година.

Поединечните износи за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство, гувернерот на Народна банка на Република Македонија ќе ги утврдува со одлука за секоја банка поделно.

Одлуките на гувернерот од претходниот став се обврзувачки во смисла на член 53 став 2 од Законот за девизно работење.

2. Банката што ќе добие овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, по влегувањето во сила на оваа одлука мора да држи 25% од капиталот потребен за добивање овластување за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство, како најмал износ на девизи на сметките во странство.

Износот од став 1 од оваа точка банката е должна да го достигне во рок од 30 (триесет) дена од денот на добивање на овластувањето за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство.

Поимот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство согласно оваа одлука, претставува износот на девизни средства во позиција пресметан според Одлуката за начинот и условите на купо-продажба на девизи меѓу правните лица во Република Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 01.10.2002 година.

О.бр. 02-15/192-2002
20 септември 2002 година
Скопје

Претседател
на Советот на Народна банка
на Република Македонија
Гувернер,
Љубе Трпески, с.р.

СПОГОДБИ**27.**

Врз основа на член 95, став 2 од Законот за работните односи, Синдикатот на работниците во угостителството, туризмот, комунално стопанство, занаетчиство и претпријатија за професионално оспособување на инвалиди на Македонија и Одборот на работодавачи при Здружението на комуналните дејности на Стопанската комора на Македонија, на 25.06.2002 година склучија

**СПОГОДБА
ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА КОЛЕКТИВНИОТ
ДОГОВОР ЗА КОМУНАЛНИТЕ
ДЕЈНОСТИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. Потписниците на Колективниот договор за комунални дејности на Република Македонија, склучен на 20.07.1994 година, чија важност е продолжена на 08.07.1996 година, на 09.12.1999 година и на 08.07.2000 година, се продолжува за период од две години сметано од 08.07.2002 година.

Доколку, во рок од три месеци пред истекот на важноста на оваа спогодба, не се покрене нова постапка за продолжување на овој колективен договор, согласно претходниот став, ќе се смета дека Спогодбата е склучена на неодредено време.

2. Комисијата за следење на примената на овој колективен договор да предложи измени и дополнувања на истиот согласно измените и дополнувањата на Општиот колективен договор за стопанството на Република Македонија, Законот за работни односи и потребите од новонастанатите односи и услови во стопанисувањето.

3. Спогодбата се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите на трудот и се објавува во "Службен весник на Република Македонија".

СИНДИКАТ
на работниците
во угостителството,
комунално стопанство,
занаетчиство и претпријатија
за професионално
оспособување
со вработување на инвалиди
на Македонија

Претседател,
Зоран Георгиевски, с.р.

ОДБОР
на работодавачи
на Здружението
на комуналните
дејности на
Стопанската
комора на
Македонија

Претседател,
Мирко Трипуновски, с.р.

МАКЕДОНСКА БЕРЗА АД СКОПЈЕ

28.

Врз основа на член 94 од Законот за издавање и тргување со хартии од вредност ("Сл.весник на Република Македонија" бр. 63/00, 103/00, 34/01 и 4/02), член 52 од Статутот на Македонската Берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје и врз основа на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за котација на хартии од вредност на Македонската Берза АД Скопје од 20.06.2002 година, Одборот на директори на Македонската Берза, на седницата одржана на 20.06.2002 година усвои

П Р А В И Л Н И К ЗА КОТАЦИЈА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

I. ТОЛКУВАЊЕ

Дефиниции

1.01. Под Берза, се подразбира Македонската берза на долгорочни хартии од вредност А.Д, Скопје.

1.02. Под котација на хартии од вредност, се подразбира постапка на внесување на одредена хартија од вредност на листата (листингот) на официјалните пазари и објавување на нејзината цена, согласно одредени критериуми пропишани од Берзата.

1.03. "Под Пазар на хартии од вредност, се подразбираат двата пазарни сегменти: Официјален Пазар и Неофицијален Пазар."

1.04. Под Официјален Пазар се подразбира пазарниот сегмент на Берзата, на кој се тргува со котирани хартии од вредност.

1.05. Под Неофицијален пазар, се подразбира пазар на Македонската берза, на кој се тргува со сите други хартии од вредност, освен оние што се котирани на официјалниот пазар.

1.06. Под Издавач се подразбира субјектот чии хартии од вредност котираат на официјалниот пазар.

1.07. Под Комисија за хартии од вредност, се подразбира Комисија за хартии од вредност на Република Македонија.

1.08. Под Покровител на котација, се подразбира брокерското друштво, член на Берзата.

II. УСЛОВИ ЗА КОТАЦИЈА

Во оваа глава се содржани условите кои треба да се исполнат за котација на официјалниот пазар на Берзата. Овие услови важат, како за издавачи кои првпат бараат котирање, така и за издавачи чии акции се веќе котирани на Берзата. Берзата може во конкретни случаи да поставува и дополнителни услови за котација. Берзата го задржува дискреционото право да одобрува или да одбива пријави за котација на официјалниот пазар.

Општи услови кои се однесуваат на издавачот

2.01. Издавачот мора да биде трговско друштво регистрирано во Република Македонија и да работи во согласност со позитивните законски прописи.

2.02. Издавачот, како и неговата дејност мораат да бидат погодни за котација според мислењето на Берзата.

2.03. Друштвото што за првпат бара котација, треба да има соодветно искуство и углед во дејноста за време на раководењето на постојниот менаџмент.

2.04. Последниот финансиски извештај на друштвото што за првпат котира, не смее да е постар од шест месеци од датумот на усвојување на Собранието на акционерите.

2.05. Берзата мора да се увери дека има доволно јавен интерес за дејноста на издавачот и за хартии од вредност за кои се бара котација.

2.06. Издавачот е должен да достави:

- Годишни финансиски извештаи (Биланс на состојба, Биланс на успех, Извештај за готовинските текови и Преглед на состојба и промена на капиталот,

- Извештај на овластен ревизор.

2.07. Издавачот е должен да достави неревидиран полугодишен биланс на приходи и расходи.

Општи услови кои се однесуваат на хартиите од вредност

2.08. Хартиите од вредност за кои се бара котација на Берзата треба да претставуваат хартии од вредност без ограничувања во нивната преносливост. Преносот само на целосно уплатени хартии од вредност е слободен.

2.09. Кога се поднесува барање за котација на официјалниот пазар за било кој вид хартија од вредност:

(1) доколку ниту една хартија од вредност од тој род не е котирана, барањето мора да се однесува на сите хартии од вредност од тој род или

(2) доколку хартиите од вредност од тој род се веќе котирани, пријавата мора да се однесува на сите дополнителни емитирани хартии од вредност од тој род.

2.10. За секоја наредна емисија на хартии од вредност од ист род, како оние што се веќе котирани, издавачот повторно поднесува барање за котација до Берзата.

2.11. Хартии од вредност кои се конвертибилни во друг вид на хартии од вредност, може да бидат примени на котација само во случај да тие хартии од вредност да се:

- род на котирани хартии од вредност,
- род на хартии од вредност
- котирани на странски берзи.

Посебни услови за котирање на акции

1.	Вистинитост и објективност на финансиските извештаи	ревидирани финансиски извештаи за последните три години
2.	Номинална вредност на акционерскиот капитал	над 500.000 ЕВРА
3.	Распространетост на родот на акциите во јавноста	над 30%
4.	Број на акционери	над 100

Котација на Официјалниот пазар

2.12. Кога се поднесува барање за котација на ист род на акции на Официјалниот пазар, најмалку 30% од акциите од тој род, најдоцна во моментот на прием на котација, во земјата и странство треба да бидат во рацете на јавноста и да се во сопственост на најмалку 100 акционери. При пресметката на процентот од горниот став, се изземаат акциите што ги поседуваат: директорите на издавачот, позначителни акционери (индивидуални или институционални) со над 10% сопственост на родот на акции, и долгорочните хартии од вредност во сопственост на Владата на Република Македонија.

2.13. Понизок процент од 30% може да се прифати во случаи кога акцијата е ликвидна, земајќи ги предвид големината на родот на акциите и големината на нивната дистрибуција во јавноста.

2.14. Издавачот кој за првпат бара котација, треба да има големина на целосно уплатен акционерски капитал по последниот Биланс на состојба од најмалку 500.000 ЕВРА (во денарска противвредност по средниот курс на НБРМ). Натомошните емисии на хартиите од вредност од тој род што веќе котираат не подлежат на овие ограничувања.

2.15. Берзата во исклучителни случаи, може да прифати на котација и издавачи со помала големина на капиталот, доколку оцени дека пазарните карактеристики на издавачот тоа го овозможуваат.

2.16. За котација на официјалниот пазар, издавачот доставува ревидирани финансиски извештаи за последните три години.

Посебни услови за котирање на обврзници

1.	Вистинитост и објективност на финансиските извештаи	ревидирани финансиски извештаи за последните три години
2.	Вкупна номинална вредност на реализирана емисија	500.000 ЕВРА
3.	Процент на обврзници во јавноста	над 25%
4.	Број на сопственици на обврзниците	над 50

2.17. Обврзниците за кои издавач е Република Македонија или НБРМ и за обврзници за кои издала гаранција Република Македонија, се котираат на Официјалниот пазар.

2.18. Различни серии на ист вид од одреден издавач, мора да бидат примени на ист сегмент на берзанска котација.

Исклучоци

2.19. Берзата може да прими на котација на официјалниот пазар и хартии од вредност на издавач, кој презема голем капитален проект, а кој не ги исполнува условите за три годишни ревидирани пресметки или кога се врши приватизација на државен капитал.

2.20. Издавачот мора да ги исполнува одредбите од Глава II, каде е тоа применливо, како и следните дополнителни критериуми:

а) карактерот на самиот проект, мора да биде таков да по мислење на Берзата не е можно да се примени критериумот за тригодишно работење,

б) заради големината на предложениот износ на средства кој би се прибрал, издавачот нема реален пристап кон останатите начини на финансирање.

2.21. Издавачот е должен:

а) да ја увери Берзата дека има нужни менаџерски и технички способности, како предуслов за успешно реализирање на проектот,

б) да приложи и детално техничко и пазарно истражување, во врска со проектот,

в) да биде изготвен детално паричниот тек, проекција на добивката и дивидендата за најмалку три години или подолго, доколку Берзата тоа го бара.

2.22. Проспектот мора да содржи и проценка на проектот од страна на овластена независна консултантска фирма. Проценката треба да содржи извештај за:

а) факторите на ризик, кои може да ја загорзат профитабилноста,

б) претпоставките за деловниот план на издавачот,

в) успешноста на проектот и особено неговиот комерцијален потенцијал,

г) временскиот рок за реализација на приходот.

Неофицијален пазар

2.23. Неофицијален пазар е пазар на кој се тргува со сите други хартии од вредност, освен оние што се котираат на официјалниот пазар.

2.24. Неофицијалниот пазар е организирано место за тргување, на кое овластените учесници јавно тргуваат со хартии од вредност, согласно Законот за издавање и тргување со хартии од вредност и Процедурите за тргување на Берзата.

2.25. Приемот за тргување на хартиите од вредност на неофицијалниот пазар, го одобрува Секторот за котација и членство.

2.26. Барањето за прием за тргување на Неофицијалниот пазар, во писмена форма го поднесува брокерот, по налог на клиентот.

2.27. Барањето за прием за тргување на Неофицијалниот пазар, ги содржи следните податоци:

- назив на издавачот на хартиите од вредност, видот и родот на хартијата од вредност,

- номиналната вредност на хартијата од вредност.

2.28. За точноста на податоците наведени во барањето, е одговорен брокерот.

2.29. Секоја хартија од вредност мора да биде регистрирана на Берзата и да добие соодветна шифра, најмалку 1 ден пред денот на тргување.

2.30. Берзата води евиденција и објавува податоци за сите трансакции што се релизираат на Неофицијалниот пазар.

2.31. Берзата води регистар за сите регистрирани хартии од вредност.

2.32. Берзата по свое дискреционо право може да одбие прием и регистрација на одредена хартија од вредност, доколку оцени дека со прифаќањето би се нарушил интегритетот на пазарот или би се довеле во заблуда потенцијалните инвеститори.

2.33. На одлуката за одбивање на регистрација на хартија од вредност на Неофицијалниот пазар, може да се даде приговор до Берзата и Комисијата за хартии од вредност, во рок од 8 дена по приемот на одлуката. Приговорот не го задржува извршувањето на одлуката.

2.34. За регистрација на Неофицијалниот пазар, не важат правилата 2.03-2.18.

III. ПОКРОВИТЕЛ НА КОТАЦИЈАТА

Оваа глава ги содржи обврските и одговорноста на покровителот на котацијата. Покровител на котација е брокерско друштво, член на Берзата. Од покровителот се очекува да и помогне на Берзата во проценка на вкупната подобност на издавачот, за котација на официјалниот пазар и да му помогне на издавачот во исполнување на неговите обврски за котација. Покровителот ги презема и прифаќа соодветните обврски и одговорности спрема Берзата. Овие активности се дополнителни во однос на издавачот за исполнување и придржување кон правилата за котација.

Општи одредби

3.01. Издавачот е должен во писмена форма да ја извести Берзата за изборот, откажувањето или промената на покровителот.

3.02. Кога на покровителот на котацијата му е откажана понатамошната соработка, издавачот е должен веднаш во писмена форма да ја извести Берзата за причината на откажувањето.

Обврски и одговорности на покровителот

3.03. Покровителот е должен:

- да се грижи за спроведување на постојаните обврски на издавачот,

- да го советува издавачот во однос на примената на Правилникот за котација,

- да комуницира со Берзата,

- да ја достави целокупната документација потребна за котација на официјалниот пазар,

- да обезбеди одобрение од Берзата за проспектот и

- да се грижи за спроведување на постојаните обврски на издавачот.

3.04. Пред поднесувањето на барањето за котација, покровителот мора да се увери дека менаџерите на издавачот се запознаени за одговорноста кон исполнувањето на обврските кои произлегуваат од Правилникот за котација, особено кон обврските за објавување на важни информации, со цел зачувување интегритетот на пазарот.

3.05. Покрај претходните одредби, Берзата во одредени случаи може директно да комуницира со издавачот или неговиот советник (ревизор, правен застапник, консултант и сл.), кој не е покровител на котацијата, се со цел правилно да се протоликуваат барањата и одредбите од Правилникот за котација.

3.06. Доколку Берзата процени дека покровителот не ги исполнува своите обврски спрема Берзата, може да ги преземе следните мерки:

- да го опомене покровителот,

- да го отповика покровителот и

- јавно да ги објави активностите кои се преземени во конкретниот случај.

3.07. Одлуката на Берзата по овој основ е конечна.

IV. ПОСТАПКА ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ

Во оваа глава се регулира постапката за пријавување на котација на хартии од вредност на официјалниот пазар, како за нови издавачи кои што првпат бараат котација, така и за издавачи чии хартии од вредност се веќе котираани.

Издавачот покрај наведените услови, е должен да ги исполни сите дополнителни барања и да достави дополнителни документи и податоци што ќе ги побара Берзата, во секој поделен случај.

Општи одредби

4.01. Одборот на директори на Берзата ќе го разгледа барањето за котација и одлуката за котација во писмена форма ќе ја достави до издавачот, во рок до 30 дена од денот на приемот на барањето. По потреба, Одборот на директори може да го врати барањето, со цел да добие податоци што недостигаат, а периодот за разгледување на барањето за котација ќе се продолжи за времето што е потребно да се достават бараните податоци.

4.02. Одборот на директори на Берзата треба да даде писмено образложение на својата одлука, доколку не го одобри барањето за котација.

4.03. Ако Одборот на директори на Берзата не го одобри барањето на издавачот за котација, издавачот може да вложи жалба до Комисијата за хартии од вредност.

4.04. Приемот на хартиите од вредност на котација е правосилен, по објавувањето на одлуката на Одборот на директори на Берзата за прием на хартиите од вредност на официјалните пазари, до членките на Берзата и јавноста по пат на општо известување. Тргувањето со хартиите од вредност може да започне најрано два работни дена по објавувањето на одлуката или според одлука на Берзата.

4.05. Берзата нема (освен во исклучителни околности), да прими хартии од вредност на котација, се додека сите документи битни за разгледување не се достават до Берзата. Доколку во потполност не се почитува ова правило, може да дојде до одложување на разгледување на барањето за котација.

Пријавување за котација

4.06. За котација на одредена хартија од вредност, покровителот на котацијата, до Берзата треба да поднесе:

- Барање за котација, потпишано од соодветно овластено лице на издавачот,
- Одлука од соодветниот орган издавачот, со кој се одобрува котацијата на хартиите од вредност,
- Проспект за котација, изработен согласно елементите наведени во Глава VI, пречистен текст на статутот на издавачот,

- доказ за уплатен надоместок за котација, согласно Одлуката за котирање на хартии од вредност на Македонската Берза А.Д. Скопје.

4.07. Во барањето за котација, мора да биде вклучена и изјава, со која издавачот изјавува дека:

- (1) се задоволени и исполнети сите услови за котација според Правилникот за котација,
- (2) Проспектот ги содржи сите податоци согласно елементите наведени во Глава VI и
- (3) не постојат други податоци и информации кои се значајни за издавачот и за хартиите од вредност за кои што според мислењето на издавачот, би требало да биде известена Берзата.

4.08. Во случај кога се работи за издавач кој за првпат бара согласност за котација покрај барањето, до Берзата се поднесуваат и дополнителни документи и тоа:

- а) примерок од судската регистрација,
- б) одобрение од Комисија за хартии од вредност за нова емисија на хартии од вредност,
- в) примерок од Статутот и сите дотогашни дополнувања,

г) ревидирани годишни пресметки за трите претходни години непосредно пред издавањето на Проспектот,

д) примероци од сите одлуки на издавачот донесени на собрание на акционерите или на седници на органот на управување, со кои се одобрени сите измени во акционерскиот капитал на издавачот, негово спојување или интеграција до кои дошло во периодот од 5 години пред датумот на поднесување на пријавата и

ѓ) примерок од:

(1) одлуката донесена на седницата на Собранието на акционери на издавачот, со која се одобрува емитувањето на сите хартии од вредност за кои се бара котација и

(2) одлуката (одлуките) на органот на управување со која/кои се одобрува емисијата на тие хартии од вредност, изготвување на пријавата, овластување и одобрување за издавање на Проспектот.

V. ПРОСПЕКТ

Оваа глава ги содржи условите кои се однесуваат на проспектот и дополнителните информации на проспектот.

Општи одредби

5.01. При поднесувањето на барањето за котација на официјалниот пазар, издавачот е должен да достави Проспектот.

5.02. Проспектот и сите дополнителни информации мора да содржат изјава, дека менаџментот на издавачот ја прифаќа одговорноста за сите информации изнесени во проспектот, а кои се релевантни за да може инвеститорот да донесе валидна проценка за инвестирање, односно за имотот, финансиската состојба, добивката и загубата и развојните можности на издавачот.

5.03. Проспектот мора да ги содржи сите елементи, кои се наведени во Глава VI.

5.04. Проспектот кој се доставува до Берзата мора да биде во печатена форма.

5.05. Проспектот мора да има одобрение од Берзата пред неговото објавување. Одобрението се издава, кога Берзата оценила дека информациите содржани во проспектот се целосни. Со барањето за одобрување се поднесуваат две нацрт копии од Проспектот.

Дополнителни информации

5.06. Издавачот е должен да ја извести Берзата доколку, во било кое време по одобрувањето на проспектот и пред почетокот на тргувањето со хартиите од вредност, утврди дека се појавила нова позначајна измена, која инаку би требала да се вклучи во проспектот во времето на неговата изработка.

5.07. Во контекст на горе наведеното, под поимот "позначајна измена", се подразбира суштинска измена, која е битна за донесување на релевантна проценка и одлука.

5.08. Берзата може да прифати и одобри необјавување на некоја информација, доколку оцени дека:

а) информацијата е помалку важна и не влијае на проценката на имотот, обврските, финансиската состојба, добивката и загубата и развојните можности на издавачот,

б) нејзиното објавување би било спротивно на јавниот интерес и

в) нејзиното објавување би му наштетило на издавачот, а самото испуштање битно не влијае врз проценката на перформансите на издавачот.

Емисии за кои не е потребен проспект

5.09. Од издавач чии хартии од вредност веќе котираат на официјалниот пазар на Берзата, при нови емисии не се бара проспект, во следните случаи:

а) доколку се врши пласман на помалку од 20% од постојниот акционерски капитал (акции кои ќе го зголемат родот на веќе котираните акции за помалку од 20%),

- б) доколку се врши бонусна (скрип емисија) на акции,
 в) акции настанати со конверзија на конвертибилни хартии од вредност.

VI. СОДРЖИНА НА ПРОСПЕКТОТ

Оваа глава ги опишува информациите кои треба да бидат вклучени во проспектоот. Проспектоот мора да ги содржи минимум сите информации кои на инвеститорите ќе им овозможат информативна проценка на имотот и обврските, финансиската состојба, добивката и загубата, развојните можности, како и правата кои им припаѓаат на хартиите од вредност. Барањата се разликуваат во однос на дејноста на издавачот, хартијата од вредност за која се бара котација, и согласно тоа, издавачот е должен во договор со Берзата да утврди кои барања се применуваат во поделниот случај.

Информации за прием на котација на акции

6.01. За потребите на овој правилник, Проспектоот треба да ги содржи следните минимум информации за друштвото:

Насловна страна на Проспектоот (на која ќе стои одредбата дека е тоа Проспект, со логото на друштвото, називот на друштвото и адресата на друштвото, котација на акциите на друштвото, податокот за датумот на котацијата и Покровителот на котацијата);

Изјава на управата на издавачот (име и функциите на лицата, кои ја даваат изјавата) со следната содржина: "Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност, и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект";

Општи податоци за друштвото (име и седиште, судска регистрација, краток историјат на друштвото од основањето до денот на доставување на барањето);

Дејноста на друштвото (краток опис на основната дејност на друштвото и организација на работење);

Вработени (краток опис на вработените и табеларен преглед на квалификационата структура на друштвото);

Основна главница (број на акции, по родови, како и правата на акциите кои произлегуваат од Статутот на друштвото);

Сопственичката структура (структура на акционерите, број на позначителни акционери кои поседуваат над 10% и нивното учество во вкупниот број на акции, како и процентот на акциите кои ги поседува менаџерскиот тим);

Развојна стратегија на друштвото (краток опис на развојните перспективи во деловното работење, а особено во производството, продажбата, залихите, трошоците и продажните цени, освојување на нови пазари);

Тргување со акциите (краток опис за тргувањето со акциите на друштвото, со графички приказ за движењето на цената на акциите на друштвото);

Дивиденда и политика на дивиденда (краток опис на дивидендата и политика на дивидендата, со табеларен приказ на исплатената дивиденда по акција за последните три години) и

Финансиски извештаи (ревидирани финансиски извештаи за последните 3 години-биланс на успех, биланс на состојба, извештај за готовински текови и преглед на состојба и промена на капиталот, со мислење на ревизорот).

6.02. Доколку издавачот има во сопственост мнозински удел во други трговски друштва, подготвува консолидирани годишни сметки и извештај за управувањето и работењето на групата на друштва".

Информации за прием на котација на обврзници

6.03. За потребите на овој правилник, Проспектоот за емисија на обврзници треба да ги содржи следните минимум информации за друштвото:

Насловна страна на Проспектоот (на која ќе стои одредбата дека е тоа Проспект, со логото на друштвото, називот на друштвото и адресата на друштвото, котација на акциите на друштвото, податокот за датумот на котацијата и Покровителот на котацијата);

Изјава на управата на издавачот (со име и функција на лицето кој ја дава изјавата), во следната форма: Управата на издавачот ја презема одговорноста за информациите презентирани во овој документ. "Според нашите уверувања и согласно нашите сознанија и податоци со кои располагаме, изјавуваме дека сите податоци од овој проспект сочинуваат целосно и вистинито прикажување на имотот и обврските, добивките и загубите, финансиската и деловната состојба на издавачот, правата содржани во хартиите од вредност, и дека не се изоставени податоци кои би можеле да влијаат на целовитоста и вистинитоста на овој проспект";

Општи податоци за друштвото (краток историјат на друштвото од основањето до денес);

Дејноста на друштвото (краток опис на основната дејност на друштвото и организација на работење);

Вработени (краток опис на вработените и табеларен преглед на квалификационата структура на друштвото);

Сопственичка структура (краток опис на структурата на акционерите, број на позначителни акционери кои поседуваат над 10% и нивното учество во вкупниот број на акции, како и процентот на акциите кои ги поседува менаџерскиот тим) и

Развојна стратегија на друштвото (краток опис на развојните перспективи во деловното работење, а особено во производството, продажбата, залихите, трошоците и продажните цени, освојување на нови пазари)".

VII. ИЗДАВАЊЕ, ОГЛАСУВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПРОСПЕКТОТ

Оваа глава ја содржи постапката на издавање, огласување и дистрибуција на проспектоот и дополнителните информации на проспектоот.

7.01. Проспектоот и дополнителните информации за проспектоот и формалното известување не смее да се издадат, огласат или да бидат во циркулација, се додека не се одобрени од страна на Берзата.

7.02. Приемот на котација нема да биде одобрен, се додека проспектоот и дополнителните информации за проспектоот не бидат издадени согласно барањата од оваа глава.

7.03. Проспектоот мора јавно да се издаде и стави на располагање (во печатена форма и бесплатно) на јавноста:

- во Берзата,
- во седиштето на издавачот, во седиштата на покровителот.

7.04. Издавачот е должен да подготви формално известување и да го објави во еден од дневните весници.

7.05. Формалното известување треба да ги содржи следните елементи:

- називот и регистрацијата на издавачот,
- износот и називот на хартијата од вредност за која се бара котација,
- називот на гарантот на главнината и каматата на такви хартии од вредност,
- адресите и времето во кое копиите од проспектоот се на располагање на јавноста,
- во случај кога нов издавач нуди или продава акции, преку јавна понуда се дава изјава кој дел од хартиите од вредност е расположлив за купување, како и начинот и постапката за купување,
- датумот на огласот и
- името на покровителот.

7.06. Дополнителните информации за проспектот мора:

- да бидат издадени и ставени на располагање на јавноста,
- да бидат испратени до сите акционери.

7.07. Копиите на последните три годишни ревизирани финансиски извештаи мора да бидат на располагање за увид, заедно со копиите на проспектот на адресите во согласност со правилата за издавање, во случај на:

- издавање на конвертабилни долговни хартии од вредност, на издавачот чии акции се веќе котирали и
- издавање на долговни хартии од вредност на веќе котирано друштво.

VIII. ОБЛИК И СОДРЖИНА НА ФИНАНСИСКИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Оваа глава ги опфаќа финансиските информации што треба да бидат вклучени во проспектот. Во неа се утврдуваат и постојаните обврски во однос на финансиската состојба.

8.01. Годишните сметки опфаќаат сметководствени искази, а во прилог на тие искази и објаснувања. Објаснувањата на сметководствените искази задолжително содржат:

- известувања за користените методи на вреднување на ставките во сметководствените искази,
- расчленување на синтетичките податоци од сметководствените искази, кои овозможуваат нивно полесно разбирање и анализирање и
- податоци за работењето на деловните единици во странство.

8.02. Ревизорскиот извештај мора:

- да ги прикаже финансиските извештаи за последните три години,
- да биде изготвен од страна на овластени ревизори,
- да ги содржи сите информации во однос на добивката, загубата, имотот и обврските, како и промените на финансиската состојба, направени во согласност со меѓународните ревизорски стандарди,
- да содржи мислење на ревизорот, дали извештајот е веродостоен во поглед на финансиските искази содржани во истиот.

8.03. Во проспектот, било каква информација или проценка за збирни статистички податоци, мора да биде подредена во согласност со ревизираните податоци.

8.04. Во Проспектот мора прецизно да биде назначено кои податоци се однесуваат на историски, предвидени или проценети информации, како и назначување на изворот на прикажаните податоци.

8.05. Одлуки за исплата на дивиденди или други дистрибуции по котираните акции, вклучувајќи го и следното:

- нето износ по акција,
- датум кога престанува право на дивиденда,
- датум на дивиденда,
- датумот на исплата.

8.06. Во извештајот за работењето се изнесува состојбата во друштвото во текот на претходната деловна година, значајните настани што се случиле меѓу денот на завршувањето на деловната година и датата на која е поднесен и предвидувањата за идниот развој на друштвото.

8.07. Трговското друштво кое има котирали хартии од вредност на официјалниот пазар, мора да подготвува и полугодишни неревизирани извештаи. Сметководствените политики кои се применуваат за полу годишните извештаи, мора да бидат конзистентни со оние кои се применуваат за годишните извештаи.

IX. ПОСТОЈАНИ ОБВРСКИ НА ИЗДАВАЧОТ

Оваа глава ги содржи постојаните обврски кои издавачот мора да ги исполнува, по приемот на хартиите од вредност на котација на официјалниот пазар. Следењето на исполнувањето на постојаните обврски е од голема важност за одржување на регулиран пазар на хартии од вредност и обезбедување на истовремен пристап до информациите на сите негови учесници. Издавачот чии хартии од вредност котираат, мора на Берзата да доставува секако појаснување кое од него се бара.

Општо објавување на податоци и информации

9.01. Со цел да не се создаде лажна слика на пазарот за хартиите од вредност, котираното друштво е должно на акционерите, како и на јавноста, да ги објави сите информации нужни за проценка на состојбата на друштвото.

9.02. Секоја ценовно осетлива информација за котираното друштво, еден час пред да се објави во јавноста, мора да биде доставена до Берзата.

9.03. Друштвото доставува до Берзата примерок од ревизираната годишна пресметка во рок до 3 месеци по составувањето, односно во рок од една недела по усвојувањето од Собранието. Друштвото доставува до Берзата примерок од неревизиран полугодишен Биланс на приходи и расходи, во рок од еден месец по составувањето.

Објавувања сврзани со деловното работење

9.04. Котираното друштво е должно, без одлагање, да ги достави следните информации од ценовно осетлив карактер:

- (1) сите нови активности во дејноста кои не се јавно познати, а кои можат да доведат до промени на цените на котираните хартии од вредност,
- (2) било која одлука за промена на дејноста на трговското друштво или холдингот,
- (3) престанок на основната дејност, што имплицира промена во општата деловна ориентација на издавачот,
- (4) значајни промени на клучната позиција на друштвото на пазарот, како резултат на вонредни околности,
- (5) значајни промени во органите на управувањето на друштвото.

Обврски во врска со капиталот

9.05. Котираното друштво е должно, без одлагање, да ги достави следните информации во врска со својот капитал:

- (1) зголемувања или намалувања на основната главнина,
- (2) сите предложени измени во структурата на капиталот, вклучувајќи ја и структурата на котираните хартии од вредност,
- (3) доколу трговското друштво има котирали долговни хартии од вредност, секое ново задолжување, а особено евентуалните гаранции,
- (4) сите промени во правата кои припаѓаат на било кој род котирали хартии од вредност (било која промена на условите на заемот или каматната стапка на долговните хартии од вредност),
- (5) понуди за откуп на сопствени акции.

Значајни промени во финансиската состојба

9.06. Котираното друштво е должно, без одлагање, да ги достави следните информации во врска со промените во финансиската состојба:

- (1) непредвидливи осетни намалувања на заработката, големи загуби или значајни зголемувања на заработката,
- (2) информации во врска со профитот, односно известување дека предвидената профитна динамика не кореспондира со тековните активности,
- (3) драстично намалување на исплатите на дивиденда.

Комуникација со акционерите

9.07. Издавачот мора да им обезбеди на своите акционери можност и податоци за да можат да си ги остваруваат своите права. Поконкретно, тој мора:

а) да ги информира акционерите за состаноците (собранијата) на кои тие имаат право да присуствуваат;

б) да им овозможи да го искористат своето право на глас и

в) да објавува известувања или да дистрибуира циркуларни писма што ќе содржат податоци за:

- исплата на дивиденди и камата;
- нови емисии долгорочни хартии од вредност, вклучувајќи начини и можности за распределба на нови акции на постојните акционери,
- запишување, откажување, конверзија или замена на долгорочните хартии од вредност и
- откуп или исплата на хартии од вредност.

9.08. Доколку известувањето се дистрибуира на сопствениците на било кој род на хартии од вредност, издавачот е должен да издаде копија или скратен приказ на известувањето и на сопствениците на сите котираните хартии од вредност, освен во случај кога содржината на известувањето не е од важност за нив.

Акции во посед на јавноста

9.09. Издавачот писмено ја известува Берзата без одлагање ако пропорцијата на котираните обични акции во сопственост на Јавноста паднала под 30%.

Право на првенствено купување

9.10. Доколку акционерите поинаку не одлучат, издавачот кој издава нова емисија на акции, мора истите прво да ги понуди на постојните акционери, пропорционално со нивното постојно учество во сопственост. Само оние хартии од вредност кои не купени согласно претходниот став, можат потоа да се понудат и на други инвеститори.

Ивестување за значителни удели

9.11. Издавачот мора да ја извести Берзата:

а) за сите промени на сопственоста, повеќе од 10% од главнината на акциите со право на глас. Во известувањето треба да се наведат новите сопственици, како и новиот процент на гласачки права.

б) за сите промени на сопственоста, под 10%.

Пренос на хартиите од вредност

9.12. Евиденцијата и преносот на котираните хартии од вредност се води согласно Правилата на Берзата.

X. ИЗВЕСТУВАЊЕ

Оваа глава ги содржи одредбите кои се однесуваат на содржината на известувањата, кои издавачот ги доставува до сопствениците на котираните хартии од вредност.

Содржина на известувањето

10.01. Известувањата што друштвото им го испраќа на сопствениците на котираните хартии од вредност треба:

- (1) да се јасни и прецизни,
- (2) да ги содржат сите релевантни информации според кои акционерите можат да донесат правилна одлука,
- (3) да има наслов кој ќе ја истакне важноста на известувањето,
- (4) во случај на емитирање на нови акции, како замена за постоечките, известувањето содржи објаснување за тоа што ќе се случи со постоечките акции.

10.02. Ниту едно известување, освен наведените во правилото 10.03, не смее да се дистрибуира или да стане достапно за јавноста се додека не добие формално одобрение од Берзата во конечна форма.

10.03. Известувањето не мора да и се достави на Берзата за одобрување пред да се објави доколку:

- (1) ги исполнува условите од правилото 10.01,
- (2) единствена цел на тоа известување е да даде информации на сопствениците на акциите за исплата на дивиденди и камата.

XI. ПРОШИРУВАЊЕ НА КОТАЦИЈАТА НА ХАРТИИТЕ ОД ВРЕДНОСТ

Оваа глава ги содржи одредбите кои се однесуваат на проширување на котацијата на хартиите од вредност, врз основа на зголемување на основната главница на издавачот, условно зголемување на основната главница и учество во други трговски друштва.

Проширување на котацијата врз основа на издавања на нови емисии на хартии од вредност

11.01. Во случај кога издавачот бара проширување на котацијата на хартијата од вредност, врз основа на издавање на нови акции од ист род, должен е покрај барањето за проширена котација до Берзата да достави:

- (1) одлука за издавање на нова емисија,
- (2) Одобрение од Комисијата за хартии од вредност,
- (3) доказ за успешноста на новата емисија,
- (4) извод од трговскиот регистар за зголемување на основната главнина,
- (5) податок за десетте најголеми акционери со бројот на гласовите и податок за десетте најголеми купувачи на новоиздадените акции.

Проширување на котацијата врз основа на условно зголемување на основната главнина

11.02. Во случај кога издавачот бара проширување на котацијата на веќе котираните хартии од вредност, врз основа на условно зголемување на основната главнина (заради давање право на размена на конвертибилни обврзници во акции или остварување на правото на првенствено купување на новите акции), должен е покрај барањето за проширена котација до Берзата да достави известување за бројот на сменетите конвертабилни обврзници и врз основа на тоа и за бројот на акциите.

Проширување на котацијата врз основа на спојување

11.03. Во случај кога издавачот бара проширување на котацијата врз основа на спојување на две или повеќе акционерски друштва, должен е покрај барањето за проширена котација до Берзата да достави:

- (1) Одлука за спојување, заедно со описот на хартиите од вредност издадени врз основа на спојувањето,
- (2) Извештај за спојувањето,
- (3) Извештај на ревизорот за спојувањето,
- (4) Одлуки за потврдување на спојувањето, прифатен од собранијата на друштвата што се спојуваат (доколку се создава ново друштво),
- (5) ревидирани финансиски извештаи на друштвата што се спојуваат, за последните три (две) години,
- (6) Статут (доколку се создава ново друштво),
- (7) извештај за процентот на распространетост на акциите во јавноста,
- (8) соодветна дозвола од надлежниот орган, доколку е потребна.

Преобликување на родот на хартиите од вредност

11.04. Во случај кога издавачот бара проширување на котацијата на хартиите од вредност заради преобликување на хартиите од вредност од еден во друг род, должен е покрај барањето за проширување на котацијата до Берзата да достави:

- (1) одлука за преобликување на родот на хартиите од вредност,
- (2) опис на родот на акциите за кои се поднесува барањето, бројот на акции и нивната номинална вредност.

Постапка во случај на проширување на котацијата на хартии од вредност

11.05. Издавачот е должен да ја извести Берзата со напишаните промени во судскиот регистар.

11.06. Берзата е должна навремено да ја извести јавноста за одлуката за датата на приемот на хартијата од вредност на котација и за датата на почетокот на тргувањето со таа хартија од вредност.

ХП. ИЗДАВАЧИ ОД ЈАВНИОТ (ДРЖАВНИОТ) СЕКТОР

Оваа глава се однесува на обврзниците, кои ги издава државата, јавните друштва, општините и државни институции итн.

Покровители

12.01. Издавачот од јавниот сектор е должен да се придржува кон одредбите од Глава III, освен во случаи каде Берзата земајќи ги во предвид веќе јавно расположивите информации и околности за емисијата, не одреди на друг начин.

12.02. Покровителот е должен да се однесува согласно одредбите од Глава III.

Услови за котирање

12.03. Издавачот од јавниот (државниот сектор) е должен да ги исполнува само следните одредби:

- да ги исполнува одредбите од заглавието "Посебни услови за котирање на обврзници",
- хартиите од вредност за кои се бара котација на Берзата треба да претставуваат хартии од вредност без ограничувања во нивната преносливост. Преносот само на целосно уплатени хартии од вредност е слободен.

Проспект

12.04. Издавачот од јавниот сектор е должен да издаде проспект во скратена форма или друг документ.

12.05. Проспектот кој го издава издавач од јавниот сектор мора да ги содржи најмалку следните елементи:

- (1) назив на издавачот,
- (2) изјава дека е поднесено барање за котација до Берзата, со опис на хартиите од вредност,
- (3) номиналната вредност и називот на хартијата од вредност за која се бара котација,
- (4) одлука врз основа на која хартиите од вредност се издадени,
- (5) називот и адресата на покровителот, банките на издавачот,
- (6) податоци за приходот, како и делот од приходи што ќе се издвојува за покривање на камата,
- (7) правата содржани во хартијата од вредност,
- (8) евентуалното право на издавачот за предвремен откуп (пред доспеаност), датите за исплата на камата,
- (9) дополнителни информации кои Берзата може да ги бара во поделни случаи.

12.06. Берзата мора да го одобри проспектот пред издавање.

Постапка на поднесување барање за котација

12.07. Кога во улога на издавач се јавува издавач од јавниот сектор, до Берзата во нацрт форма најмалку 14 дена пред издавањето на проспектот, се доставуваат две копии од следните документи:

- проспект,
- образец за купување или запишување на хартии од вредност,
- оглас.

12.08. За котација на одредена хартија од вредност, покровителот на котацијата, до Берзата треба да поднесе:

- барање за котација, потпишано од страна на овластено лице,
- две копии од проспектот,
- примерок од дневните весници во кои е објавен проспектот или огласот,

- примерок од „Службен весник на РМ“ и примерок од одлуката или уредбата со која се одобрува емисијата, копија од привремени потврди за сопственост или трајни потврди.

Издавање и дистрибуција

12.09. Проспектот на издавачот од јавниот сектор мора да биде достапен на јавноста (во печатена форма и бесплатно) во:

- Берзата,
 - во регистрираното седиште на издавачот,
 - кај покровителот на издавачот,
- 12.10. Издавачот од јавниот сектор е должен да го огласи издавањето на проспектот или огласот, во најмалку едно дневно гласило, и тоа или целиот текст на документот или формално известување.
- 12.11. Формалното известување е оглас кој не претставува дел од проспектот и во зависност од поделни случаи, ги содржи следните информации:
- назив на издавачот,
 - износ и назив на хартиите од вредност за кои се бара котација,
 - назив на гарантот на главнината или каматата на таквите долговни хартии од вредност,
 - адресите и времето кога копиите на битните документи ќе бидат достапни за јавноста,
 - името на покровителот,
 - кога се работи за емисија кај која постои можност за дополнителни количини на тие хартии од вредност, вкупниот износ на тие хартии од вредност.

Постојани обврски

12.12. Издавач од јавниот сектор е должен:

- а) да обезбеди достапност на сите информации, кои на инвеститорите би им овозможиле остварување на нивните права. Ова се однесува на објавување известувања или циркуларни писма, во поглед на одржување на собрание, исплати на камати и откуп на котираните хартии од вредност,
- б) да обезбеди еднаков третман на правата на сите иматели на котираните хартии од вредност од ист род,
- ц) да ја извести Берзата за евентуален план за откуп на сопствените хартии од вредност од негова страна или во негово име,
- д) да ја извести Берзата за сите купувања, откупи или повлекувања од котација на сопствените хартии од вредност, особено кога е откупен вкупен удел од 10% од почетната вредност на емисијата, како и за секое натамошно купување на 10% од почетната вредност на емисијата,
- ѓ) да го плати годишниот надомест за котација.

ХП. ПОЧИТУВАЊЕ И СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРАВИЛАТА ЗА КОТАЦИЈА

Оваа глава ги содржи правилата во однос на почитување и спроведување на правилата за котација.

Почитување на правилата

13.01. Издавачот е должен да ги почитува правилата за котација.

13.02. Издавачот е должен до Берзата:

- а) да ги достави сите дополнителни информации и појаснувања, во постапката за котација,
- б) да ги достави сите информации за кои Берзата смета дека се неопходни, со цел заштита на инвеститорите и интегритетот на пазарот.

Одбивање на барањето за котација на официјалните пазари

13.03. Берзата може да го одбие барањето за котација:

- (1) доколку оцени дека финансиската состојба и целокупната ситуација на издавачот е таква, и би била на штета на вложувачите,
- (2) доколку процени дека издавачот не ги исполнува критериумите за котација.

Спроведување на правилата

13.04. Доколку се утврди дека издавачот ги прекршил правилата за котација, Одборот на директори на Берзата може да изрече една или повеќе од следните постапки:

- (1) да го опомене издавачот,
- (2) да објави дека издавачот е опоменат заради непочитување на правилата за котација и
- (3) да изврши суспендирање (привремено прекинување) или трајно исклучување на хартиите од вредност од котација.

13.05. Берзата може во било кое време да бара од издавачот објавување на информации во форма и временски рок за кој таа цени дека е соодветен, се со цел заштита на инвеститорите и одржување на стабилен пазар.

13.06. Доколку издавачот не ја почитува претходната одредба, Берзата може сама да ја објави информацијата, иако издавачот ја запознал Берзата со причините за кои самиот смета дека информацијата не би требало да биде објавена.

Жалби

13.07. Издавачот може да вложи жалба против било која одлука на Берзата во однос на правилата за котација.

13.08. Доколку издавачот не е задоволен со изречената постапка од страна на Одборот на директори на Македонската Берза, може да достави жалба до Комисијата за хартии од вредност.

Суспендирање од котација

13.09. Одборот на директори Берзата може да донесе одлука за суспендирање на котацијата на било која хартија од вредност, со рок на важење од моментот кој самата го одреди, било кога и под услови и околности за кои смета дека се меродавни (вклучувајќи го и барањето на самиот издавач), во случај да одржувањето на стабилен пазар е/или би било загрошено или каде заштитата на инвеститорите така налага.

13.10. Било кое барање на издавачот за суспендирање на сопствените хартии од вредност, мора да биде доставено до Берзата во пишана форма, било од страна на издавачот, било од страна на покровителот во име на издавачот.

13.11. Во случај кога котацијата е суспендирана, постапките за укинување на суспензијата ќе зависат од околностите, а Берзата може да наметне такви услови за кои таа смета дека се соодветни.

Исклучување од котација

13.12. Одборот на директори на Берзата може да исклучи од котација било која хартија од вредност на официјалните пазари, по барање на издавачот или доколку процени дека постојат посебни околности, кои го попречуваат нормалното и редовно тргување со хартиите од вредност.

13.13. Во рамките на горната одредба, терминот посебни околности опфаќа:

1. доколку со котираната хартија од вредност не се тргува непрекинато повеќе од 6 месеци и овој рок може да се промени со согласност добиена од КХВ".
2. доколку се докаже дека хартијата од вредност била примена врз основа на невистинити односно погрешни податоци,
3. издавачот односно хартијата од вредност со текот на времето не ги исполнува условите за котација на официјалниот пазар,
4. доколку издавачот е во постапка на ликвидација,
5. кај обврзниците, со настанување на правни последици при воведување на ликвидација или стечај,
6. доколку настанат други сериозни причини кои ја загрозуваат безбедноста на инвеститорите,
7. доколку издавачот не ги исполнува финансиски-те обврски кон Берзата.

13.14. Со акциите кои се исклучуваат од котација на официјалните пазари може да се тргува на Неофицијалниот пазар.

13.15. Во случај на исклучување на хартиите од вредност од котација на официјалните пазари, може да се вложи повторно барање за прием на котација по истинување на две години од денот на исклучувањето.

13.16. Во случај на исклучување на хартијата од вредност од котација на официјалниот пазар, исклучена е одговорноста на Берзата за евентуална штета.

XIV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

14.01. Овој правилник стапува во сила од денот на донесување.

14.02. За овој правилник е дадена согласност од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија бр. 01-172/2 од 14.06.1999 година и Решението за давање согласност на Одлуката за измени и дополнувања на Правилникот за котација на хартии и вредност бр. 08-1195/2 од 25.06.2002 година.

14.03. Со денот на влегување во сила на овој правилник, престанува да важи Правилникот за котација на Македонската берза на долгорочни хартии од вредност АД Скопје од 16.02.1996 година и Измените и дополнувањата на Правилникот за котација од 28.03.1997.

Одбор на директори
Претседател,
м-р **Јадранка Мршиќ** с.р.

Огласен дел**СУДСКИ ОГЛАСИ****ОСНОВЕН СУД СКОПЈЕ II - СКОПЈЕ**

Пред овој суд во тек е постапка по тужба на тужителот АД за осигурување ВАРДАР - Скопје према тужениот Александар Стаменковски од Скопје со непозната адреса и живеење за регрес, вредност 5.528,00 денари.

Се повикува тужениот Александар Стаменковски од Скопје во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да се јави во овој суд или во истекот на рокот да ја достави својата точна адреса на живеење.

Доколку тужениот не постапи по налогот на овој суд ќе му биде поставен привремен старател адвокат Јанакиевска Македонка од Скопје, ул. "Пролет" бр. 16/2-28 која ќе ги застапува неговите интереси до правосилно окончување на постапката.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, V. П. бр. 52/02. (24761)

ОСНОВЕН СУД ВО ГОСТИВАР

Пред Основниот суд во Гостивар се води парница по тужба на тужителот Јусуф Сулејмани од с. Форино, поднесена против тужената Јута Маргарете Пleshке СР Германија, основ: развод на брак, вредност неопределена.

Како тужената Јута Маргарете Пleshке од СР Германија е со непозната адреса на живеалиште и престој во странство и се поставува привремен застапник адвокат Мирјана Андоноска од Гостивар која ќе ги застапува интересите на тужената додека таа или нејзин полномошник или застапник не се јави на главната расправа пред овој суд, или се додека органот за старателство не и постави старател.

Од Основниот суд во Гостивар, П. бр. 668/2002. (24760)

ОСНОВЕН СУД ВО ГЕВГЕЛИЈА

Во Основниот суд во Гевгелија, се води постапка за прогласување на наследници на денационализиран имот на покојниот Бутров А. Дино, порано од Гевгелија.

Бидејќи, не е познато живеалиштето односно престојувалиштето на лицето Димитар Бутровски, а истиот нема свој полномошник, доставувањето не може да се изврши. Судот на ова лице му постави привремен старател и тоа Јанко Танев, адвокат од Гевгелија, кој ги застапува неговите права и интереси. Истовремено, се повикува лицето Димитар Бутровски да се јави во Основниот суд во Гевгелија.

Огласот трае една година од објавувањето.

Од Основниот суд во Гевгелија, Од. бр. 45/01.

(24062)

ОСНОВЕН СУД ВО ДЕБАР

Пред Основниот суд во Дебар се води процесна постапка по тужбата на тужителот Р. Македонија, застапувана од Јавното правобранителство на РМ, према тужените Клобочишта Сами и Клобочишта Атан од Дебар, за утврдување на правото на сопственост и поништување на договор за подарок на недвижен имот. Вредност на спорот 3.000.000,00 денари.

Бидејќи тужениот Клобочишта Сами се наоѓа во странство со непозната адреса на живеење се повикува да се јави во Основниот суд во Дебар, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или во истиот рок да ја достави својата точна адреса на живеење. Во спротивно, во смисла на чл. 78 од ЗПП ќе му биде поставен привремен застапник кој ќе ги застапува неговите интереси во спорот.

Од Основниот суд во Дебар, П. бр. 206/00.

(24366)

ОСНОВЕН СУД ВО КУМАНОВО

Пред судот е во тек постапка по тужба на тужителот Мејреме Заири од с. Лојане Куманово, застапувана од Улберт Дестани адвокат од Куманово, против тужениот Локман Заири од с. Летовица - Бујановац, сега со непозната адреса во СР Германија, за развод на брак. На тужениот Локман Заири со непозната адреса на престојување му се поставува времен застапник Живко Арсовски адвокат од Куманово кој ќе го застапува тужениот во оваа постапка се додека тужениот или неговиот полномошник не се појави пред судот односно додека Центарот за социјална работа не го извести судот да назначи старател.

Согласно на член 80 од ЗПП бараме да овој оглас за поставување на времен застапник биде објавен во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 09-1421/2002.

(24500)

Пред овој суд е заведен парничен предмет по тужба на тужителот Целџаљ Касуми од с. Ваксинце-Куманово, против Мевљуде Касуми мом. Сулејмани од с. Ваксинце со непозната адреса, за развод на брак. На тужената и се поставува времен застапник адвокат Јордан Серафимовски од Куманово, да ја застапува тужената по предметот 2. П. бр. 1191-02 се до окончување на постапката или до нејзино појавување во судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1191-02.

(24576)

Пред овој суд е заведен парничен предмет П. бр. П 1420/02, по тужба на тужителот Диљивар Исмаили од Куманово, против тужената Љиљана Третињак Исмаили од Забак - Хрватска, со непозната адреса за развод на брак. На тужената Љиљана Третињак Исмаили од Забак - Хрватска, и се поставува времен застапник, адвокат Лидија Велиновска од Куманово.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1420/02.

(24848)

Се повикува Крсто Лазаров Иванов од Куманово роден 8.9.1882 година во с. Коњух Кратово од татко Лазар и мајка Таска, да се јави или други лица што знаат за неговиот живот во Основниот суд Куманово сала 8/2, во рок од 15 дена од објавување на огласот, а во спротивно Крсто Иванов ќе се прогласи за умрен.

Од Основниот суд во Куманово, Р. бр. 202/2002.

(24906)

Пред овој суд тужителот Саџи Амети, од с. Виштица има поднесено тужба против тужената Сабиље Амети од с. Виштица, а сега со непознато престојувалиште, за развод на брак.

На тужената Сабиље Амети за привремен застапник се поставува адвокатот Лидија Велиновска од Куманово, кој ќе ја застапува тужената се до правосилното окончување на постапката по предметот П. бр. 1329/02 и се додека тужената или нејзиниот полномошник не се појави пред судот.

Од Основниот суд во Куманово, П. бр. 1329/02.

(24089)

Пред Основниот суд во Куманово, се води парнична постапка по тужба на тужителот Гелевски Илија од Куманово, ул. "Б. Б. Гуцман" бр. 9, против тужената Станојка Гелевска од Куманово, сега со непозната адреса на живеење, за развод на брак.

Бидејќи тужената е со непознато престојувалиште, судот и поставува привремен застапник и тоа Момчило Доцевски, адвокат од Куманово, кој ќе ја застапува тужената во постапката се додека таа или нејзин полномошник не се појави пред судот, односно додека Центарот за социјални работи не го извести судот дека назначил старател.

Од Основниот суд во Куманово, 5. П. бр. 1128/02.

(24587)

ОСНОВЕН СУД ВО ПРИЛЕП

Пред Основниот суд во Прилеп заведен е спор по тужбата на тужителите Трајанка Клиническа-Стојкоска од Прилеп, ул. "Борка Лопач" бр. 112, Софија Клиническа од Прилеп, ул. "Борка Лопач" бр. 112, Марија Клиническа-Чутаноска од Скопје ул. "Илинденска" бр. 75/3 и Цветанка Клиническа-Стојанова од Скопје бул. "Јане Сандански" бр. 74/1, а против тужените Георгиева Севастија, Нагулова Василка, Стаменова Илка, Станкова Пандора и Шакова Марија, сите иселени во Република Бугарија со непозната адреса на живеење, а за утврдување на право на сопственост.

Се повикуваат тужените да во рок од 15 дена по објавувањето на огласот да се јават во судот или да ја достават точната адреса на живеење или престојување или пак во истиот рок да си определат полномошник и за тоа да го извештаат судот, а во спротивно ќе им биде поставен старател што ќе ги штити нивните права и интереси до правосилното завршување на постапката.

Од Основниот суд во Прилеп, П. бр. 633/2002.

(24837)

ОСНОВЕН СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Основниот суд во Струмица, во тек е постапка за развод на брак по тужба на тужителот Шевченко Мајкл Морган, преку полномошникот Роберт Бабамов, адвокат од Струмица, против тужената Шевченко Браун Љубов од Украина, со непозната адреса на живеење и престојување.

Тужбеното барање е по основ на член 40 од Законот за семејство. Се повикува тужената Шевченко Браун Љубов од Украина со непозната место на живеење и престојување, во рок од 30 дена, сметано од објавувањето на овој оглас да се јави пред Основниот суд во Струмица или назначи свој полномошник за водење на постапката, а во спротивно за истата судот ќе назначи застапник за водење и довршување на оваа постапка.

Од Основниот суд во Струмица, П. бр. 301/02.

(24091)

ОСНОВЕН СУД ВО ТЕТОВО

Пред судот во Тетово е поднесена тужба од страна на тужителот Бесим Бекири од с. Желино, за развод на брак против Даниела Бекири, родена Муса од с. Желино, а сега со непозната адреса во странство.

Се повикува тужената, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас, да се јави во судот во Тетово или одреди свој застапник. Во спротивно, судот согласно одредбите од Законот за семејство и Законот за парнична постапка ќе одреди привремен старател кој ќе ја застапува во текот на целата постапка или до нејзино јавување пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 557/2002.
(24201)

Пред овој суд е поведена постапка по тужба на тужителот Сејди Бајрам од с. Озормиште, против тужената Веиде Јулија од с. Озормиште сега со непозната адреса во СР Германија, за развод на брак.

Се повикува тужената Веиде Јулија од с. Озормиште сега со непозната адреса во СР Германија да се јави пред Основниот суд во Тетово по предметот П. бр. 707/02, по тужба на тужителот Сејди Бајрам од с. Озормиште, за развод на брак, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас или да одреди свој застапник. Во спротивно, судот согласно Законот за семејство ќе одреди времен старател кој ќе ја застапува тужената во текот на целата постапка, се до окончувањето на постапката или до нејзиното јавување пред судот.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 707/02.
(24202)

Пред овој суд по тужба на тужителот Иљбер Кадри од село Одри, против тужената Мицхелле Баввден, со непозната адреса во Австралија се води постапка за развод на брак.

Се повикува тужената да се јави на судот, да достави адреса или да овласти полномошник кој ќе ја застапува во оваа постапка до нејзиното окончување. Во спротивно, по протекот на 30 дена, судот преку Центарот за социјална работа во Тетово ќе и постави привремен застапник.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 745/2002.
(24203)

Пред Основниот суд во Тетово се води постапка по тужба на тужителот Целадини Фехми од с. Желино, Тетово, против тужените Зејнули Реџеп и Абази Лиман, двајцата од с. Желино, сега со непозната адреса, поради сопственост.

Бидејќи тужените Зејнули Реџеп и Абази Лиман, двајцата од с. Желино, сега се со непозната адреса, во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" да се јават во судот или да одредат свој полномошник, а во спротивно на истите ќе им биде поставен привремен старател преку Центарот за социјална работа-Тетово, кој ќе ги застапува нивните интереси се до окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 716/2002.
(24367)

Пред Основниот суд во Тетово се води спор за сопственост по тужба на тужителот Умери Умер од Тетово, ул. "29 Ноември" бр. 39, против тужениот Камбери Камбер од Тетово, а сега со непозната адреса во Република Босна и Херцеговина.

Се повикува тужениот Камбери Камбер, од татко Селман од Тетово, ул. "29 Ноември" бр. 11, а сега со непозната адреса во странство-Република Босна и Херцеговина, во рок од 15 дена по објавувањето на овој ог-

лас да се јави во судот и достави сегашна адреса или овласти свој полномошник кој ќе го застапува во постапката, а во спротивно судот преку ЦСР-Тетово ќе му определи времен старател кој ќе го застапува до правосилното окончување на постапката.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 593/2002.
(24368)

Пред Основниот суд во Тетово се води тужба поднесена од тужителката Черкези Насибџе од с. Палатица, против Касами Сами од Тетово, за развод на брак.

Се повикува тужениот Касами Сами од Тетово, ул. "Вардарска" бб, сега со непозната адреса во Германија, во рок од 30 дена да се јави во Основниот суд во Тетово, по тужбата на тужителката Черкези Насибџе од Тетово-с. Палатица.

Доколку во овој рок не се јави и не одреди свој полномошник, судот ќе му постави привремен старател кој ќе се грижи за неговите права и интереси во постапката преку Центарот за социјални работи во Тетово.

Од Основниот суд во Тетово, П. бр. 748/2002.
(24369)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ЗДРУЖЕНИЈА НА ГРАЃАНИ И ФОНДАЦИИ

Основниот суд во Прилеп, со решение Рег. Згф. бр. 32/2002 од 06.09.2002 година, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации го запиша основањето на Здружението на граѓани Фудбалски клуб "БОРОТИНО" од с.Боротино.

Основни цели и задачи на здружението се: конкретен придонес во развојот на спортот и физичката култура во општината Кривогаштани, преку активности на децата, младината, активните спортисти и масовната рекреација на широкото граѓанство со фудбал во рамките на клубот; придонес за развој, усовршување и унапредување на фудбалот во општина Кривогаштани, во сите категории и селекции, но пред се на пионери, младинци и сениори; обезбедување на доследна примена на правилата и прописите на фудбалската игра од страна на сите членови на клубот; обезбедување на остварувањето на правата, обврските и одговорностите на сите конститутивни субјекти - членови на клубот, придонес во утврдувањето на статусот на фудбалерите, тренерите и спортските работници - членови на органи на клубот на аматерска основа; следење на состојбите и развојните концепции на фудбалскиот спорт и нивната практична примена спрема сопствениите можности и потенцијали; контактно-консултативна соработка со органите и телата на Општинскиот фудбалски сојуз - Прилеп и Фудбалскиот сојуз на Македонија, во поширок контекст и другите фудбалски чинители, особено на планот на развојните можности и модули за развој на фудбалот на подрачјето на дејствување и функционирање; изнаоѓање на решенија за создавање на основни и минимални материјални услови за егзистирање и функционирање на клубот од сопствени извори, извори во рамките на фудбалската организација и заедницата; обезбедување на јавност, одговорност во работата, како и целосно информирање за активностите и функционирањето на сите органи на клубот, натпреварувањето на фудбалската екипа и управата, и други глобални цели и активности.

Седиштето на клубот е во с. Боротино, а неговата дејност е на подрачјето на Општината Кривогаштани и Општинскиот фудбалски сојуз - Прилеп.

Лице овластено за застапување и претставување на здружението е неговиот претседател Најдо Стризлоски од с. Боротино, со живеалиште во с. Боротино.

Од Основниот суд во Прилеп, Рег. Згф. бр. 32/2002.
(24759)

Основниот суд Скопје II - Скопје, со решение I Рег. ЗГ бр. 4/2001 од 06.04. 2001 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на здружението Ромска Асоцијација АСВИН - Скопје со седиште во Скопје, на ул. "Виничка" бр. 10.

Основните цели на здружението се: да ги штити интересите на членовите на здружението во подобрување на условите за живеење и задоволување на нивните примарни животни потреби во поглед на храна, облека, нега на деца и друго, да ја зголемува и подобрува свеста на членовите на здружението во поглед на превентивната медицина, исхрана и планирање на семејството, да воведува современ начин за нега на децата со цел за поттикнување на креативна способност кај децата, соработка со странски сродни организации, помагање на сиромашните членови на здружението, организирање на семинари за теми во врска со подобрување на вработувањето за отворање посебни фондови за помош на членовите, работа со социјални случаи и установи.

Со денот на запишувањето во регистарот здружението Ромска Асоцијација АСВИН-Скопје се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. ЗГ бр. 4/2001. (24785)

Основниот суд во Кичево со решение ЗГФ. бр. 10/2002 од 08.07.2002 година, го запиша следното.

Во регистарот на здруженија и фондации се запишува основање на Здружението на комунални инспектори на Македонија со седиште во Кичево, ул. "Рудничка" бр. 42.

Цели и задачи на здружението е да превзема и развива работни активности за организирање и остварување на правата на Општинските инспектори и инспекторите на град Скопје, унапредување и јакнење на демократските односи на членството во здружението од интерес за членството, следење на прописите во областа на комуналните дејности, организирање семинари, трибини и друго, покренување на прашања и иницијативи од пошироко значење пред сите надлежни органи и институции и друго.

Здружението ќе дејствува на територијата на Република Македонија.

Лице овластено за застапување, овластување на здружението е Билјана Станкоска од Кичево.

Здружението се стекнува со својство на правно лице сметано од 08.07.2002 година.

Од Основниот суд во Кичево, ЗГФ. бр. 10/2002. (24833)

Основниот суд Скопје II - Скопје со решение I Рег. бр. 57/02 од 02.09.2002 година во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша следното:

Се одобрува упис во регистарот на здруженија на граѓани и фондации на Здружение на граѓани СОВРЕМЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО со седиште на Земјоделски факултет - Скопје.

Здружението има и англиски назив кој гласи: Contempory agriculture.

Дејноста на здружението е: промоција, унапредување и апликација на принципите на производство, преоработка, дистрибуција, консумирање, маркетинг и менаџмент на земјоделски производи и животна средина; промовирање на европските стандарди и нормативи во областа на земјоделски производи и животната средина; подигање на нивото на знаење во однос на здравата храна од земјоделско потекло и правата на потрошувачите во јавниот живот на граѓаните; унапредување и заштита на животната средина, развивање на еколошка култура и заштита на еколошките права; организирање и едукација на населението во руралните средини за унапредување на земјоделското производство; органи-

зирање на работилници за производство на земјоделски производи како и унапредување на животната средина; организирање на предавања, трибини радио и ТВ емисии за земјоделски производи (здрава храна, органско производство) и животна средина и др.

Со денот на запишувањето во регистарот на здруженија на граѓани СОВРЕМЕНО ЗЕМЈОДЕЛСТВО и на англиски назив кој гласи: Contempory agriculture се стекнува со својство на правно лице.

Од Основниот суд Скопје II - Скопје, I Рег. бр. 57/2002. (24838)

Основниот суд во Кратово со решение ЗГ. бр. 6/2002 од 02.09.2002 година го запиша во трговскиот регистар основањето на здружението на граѓани Шаховски клуб Кратово, со седиште на ул. "Гоце Делчев" бр. 77 од Кратово, во судскиот регистар на здруженија на граѓани и фондации.

Основни цели и задачи на Шаховскиот клуб се: развојот и унапредувањето на шаховската игра.

Лице овластено за застапување е Тони Стојмановски од Кратово.

Од Основниот суд во Кратово, ЗГ. бр. 6/2002. (24834)

Основниот суд во Кочани со решение Зг. бр. 20/2002 од 07.08.2002 година, во регистарот на здруженија на граѓани и фондации го запиша Здружението на граѓани од образованието, културата и спортот, "Народен Универзитет" Кочани, ул. "М.Тито" бб.

Овластено лице за застапување на здружението е Ница Цекова од Кочани, ул. "29 Ноември" бр. 5, претседател на здружението.

Работата и активностите на здружението се однесуваат на следните цели и задачи:

Образование на возрасни лица; стручно усовршување, обука и преквалификација и доквалификација; изучување на странски јазици, информатичко образование на возрасни лица; издавање на изворна и прирачна литература наменета за слушателите; методско-андрагошко усовршување на кадрите ангажирани во здружението; издавање на андрагошки публикации и стручна литература со што придонесува за размена на андрагошки искуства и издигање на андрагошките кадри; проучување на искуствата, програмите, формите и методите на работата за образование на младите и возрасните; организирање на ликовни, музички, драмски и други културни манифестации; организирање научни и образовни екскурзии; истражувачка дејност од областа на образованието и културата, подобрување на психомоторичните и психичките можности преку активности на спортско и спортскорекреативно ангажирање (фитнез аеробик, карате и слично).

Здружението на граѓани од образованието, културата и спортот "народен Универзитет" Кочани, ул. "Маршал Тито" бб, стекнува својство на правно лице на ден 07.08.2002 година.

Од Основниот суд во Кочани, Зг. бр. 20/2002. (24915)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Ст. бр. 22/2001 од 17.09.2002 година, отворената стечајна постапка над должникот Претпријатие "УНИВЕРЗАЛ" Скопје во стечај со адреса ул. "Маршал Тито" бр. 53 со жиро сметка бр. 40100-601-201897, со промената кај Комерцијална банка Скопје 300000001204097 со регистарска влошка бр. 1-35915-0-0-0 од 03.04.1993 година со решение на овој суд Ст. бр. 22/2001 се заклучува.

Должникот да се брише од трговскиот регистар кој го води овој суд.

Решението да се достави до одделот на регистрација на овој суд поради запишување во трговскиот регистар до катастар и други органи во кој се запишани правата од индустриска сопственост заради запишување во јавните книги.

Извод од решението да се објави на огласната табла во судот и во "Службен весник на РМ".

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24914)

Со решение на Основниот суд во Охрид, Ст. бр. 6/02 од 11.04.2002 година, према должникот ДООРТ "Сузуки Анта" од Охрид, е отворена стечајна постапка, истата не се спроведува, туку се заклучува.

Од Основниот суд во Охрид. (25283)

Основниот суд во Тетово, со решение Ст. бр. 38/2002 од 13.09.2002 година, над Претпријатието за промет на големо, мало и услуги Авто-Цене ДОО с. Тетарце, со жиро сметка 41500-603-1396 и регистарска влошка 1-11121-0-0-0, отвори стечајна постапка, не ја спроведе и ја заклучи.

Од Основниот суд во Тетово. (25388)

Во огласот за стечај на Основниот суд во Кавадарци над должникот Друштво за угостителство, туризам и трговија "Унион Мак" АД Кавадарци бр. 24372, објавен во "Службен весник на РМ" бр. 72 од 17 септември 2002 година, на страна 21 наместо "13. 09.2002 година" треба да стои "06.09.2002 година".

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 104/02 од 2.04.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги „ЕЛ-МАПЕР“ увоз извоз ц.о. од Скопје, ул. „Виктор Иго“ бр. 27 и ж-сметка 40100-601-148196.

За ликвидатор се определува лицето Даниела Столевска од Скопје, со стан на ул. „Виктор Иго“ бр. 27.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24538)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 90/2001 од 12.03.2001 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатието за трговија и услуги „ФИНИ ИН-ВЕСТ“ ДОО увоз извоз Скопје, ул. „Гаврило Радомир“ бр. 7-б и ж-сметка 40100-601-278350.

За ликвидатор се определува лицето Димитровска Мирјана од Скопје, со стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24718)

Ликвидаторот Мирјана Димитровска од Скопје со стан на ул. „Јани Лукровски“ бр. 10/44 со тел. 171-599, запишана во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје со решение П. трег. бр. 4381/02, објавува дека Друштвото Софи - 21- ДООЕЛ со број на жиро-сметка 300000000478634 отворена при Комерцијална банка е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (24719)

Ликвидаторот Кировска Наташа-адвокат од Скопје, запишан во Судскиот регистар при Основен суд Скопје I - Скопје со Решение П. трег. бр. 1239/02 објавува дека Друштвото за транспорт, услуги, производство, трговија на мало и големо БЕЦ Љуба ДООЕЛ увоз извоз Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 59 и со број на жиро-сметка 40100-601-197740 отворена при ЗПП-Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази.

Од ликвидаторот. (24736)

Ликвидаторот Глигор Ивановски од Штип, ул. „Ванчо Прке“ бр. 48/8, запишан во Судскиот регистар при Основен суд во Штип, со решение П. трег. бр. 720/2002 од 09.08.2002 година, објавува дека Друштвото за производство, трговија и услуги ИНТЕЛ-ИМПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип, ул. „Плачковички одреди“ бр. 20 и жиро сметка бр. 41400-601-44135 отворена при ЗПП Филијала Штип, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ" до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (24763)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 228/2002 од 3.09.02 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за угостителство и трговија на големо и мало „УНИОН-БИЗНИС“ ДОО увоз извоз од с. М. Речица, Тетово, ул. „Љуботенска“ бр. 148 со жиро сметка 41500-601-3252.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, со стан на ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24764)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решението на овој суд П. Л. бр. 220/2002 од 30.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие „ЖЕ-ТЕКС“ ц.о. експорт импорт Тетово во с. Желино со жиро сметка 41500-601-20829.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, со стан на ул. „Благоја Тоска“ бр. 222, тел. 044/332-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24765)

Ликвидаторот Ефтим Петров од Скопје, бул. „Ј. Сандански“ бр. 50-3-4, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4260/02, објавува дека Друштвото за производство, промет и инженеринг ДОКТОР С Милан и други ДОО Скопје, со седиште на ул. „Петар Поп Арсов“ бр. 6 и жиро сметка 20000001000487 депонент при Стопанска банка а.д. Скопје, е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од три месеци од последната објава.

Од ликвидаторот. (24943)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд I. Л.бр. 53/2002 од 23.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно трговско претпријатие на големо и мало „ИНТЕРБРОКЕР“ експорт-импорт Скопје, ул. „Трифун Хацијанев“ бр. 5/19 и со жиро сметка 40110-601-129113.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24944)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд II. Л.бр. 216/02 од 22.07.2002 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за проектирање, инженеринг, маркетинг и консалтинг „СКАН“ ДОО увоз-извоз од Скопје, ул. „Н. Охридски“ бр. 50, со жиро сметка 40100-601-131017.

За ликвидатор се определува лицето Ефтим Петров од Скопје на бул. „Јане Сандански“ бр. 50/3-4.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (24944)

Ликвидаторот Соколовска Тетјана од Скопје, запишан во судскиот регистар при Основниот суд Скопје I - Скопје, со решение П. трег. бр. 4239/2002 година, објавува дека Друштвото за промет и услуги Мими-промет Лидија ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, ул. „Гоце Делчев“ бр. 24, с. Стајковци со број на жиро сметка 40110-601-266823 отворена при ЗПП - филијала Скопје е во ликвидација.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 15 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 15 дена од последната објава.

Од ликвидаторот. (24948)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 466/00 од 16.06.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет, услуги „МЕГ-ЛЕНА“ ДОО експорт-импорт Скопје, ул. „Московска“ бр. 12, Скопје со жиро сметка 40100-601-359441.

За ликвидатор се определува лицето Лидија Петрушева од Скопје, ул. „Мите Богоевски“ бр. 63-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до ликвидаторот со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I - Скопје. (25445)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Се продава земјоделско земјиште - овошна градина на КП бр. 356 во КО Маркова Сушица, план 2, скица 4, место викано Чалии, класа 3, со површина од 424 м² и овошна градина на КП бр. 357 во КО Маркова Сушица, план 2, скица 4, место викано Чалии, класа 3, со површина од 260 м², или со вкупна површина од 684 м², запишани во Поседовен лист бр. 130 за Катастарска општина Маркова Сушица, сопственост на Александар Славко Арсов од Скопје, за цена од 6.500,00 ЕУР (Шестијадиипетстотини евра) во денарска противвредност по средниот курс на НБ на РМ на денот на плаќањата.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопственици и соседи чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во Службен весник на Република Македонија, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Зорица Пулејкова, ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15, ТЦ Скопјанка - Скопје. (25538)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: К.П. 612/2, план 4, викано место „Кумоника“, култура нива, класа 3, со површина од 630 м², запишана во Поседовен лист бр. 1064 за К.О. Ново Село, Г. Петров сопственост на Трајковска Зора и Трајковски Миле за вкупна цена од 150.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. „Партизански одреди“ 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (24780)

Се продава земјоделско земјиште и тоа 5/68 идеален дел од: К.П. 612/12, план 4, викано место „Кумоника“, култура нива, класа 3, со површина од 2994 м², запишано во Поседовен лист бр. 1063 за К.О. Ново Село, Г. Петров сопственост на Трајковски Јовица, Трајковска Зора и Трајковски Миле за вкупна цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште се граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“, писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на предимство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Златко Николовски, бул. „Партизански одреди“ 68 (барака 6), Карпош, Скопје. (24781)

Се продава идеален дел 632 м² од недвижен имот-нива во МВ "Река" КП 848, план 4 скица 10, КО Глумово, запишан во ПЛ бр. 4 сопственост на Емини Метуш, по цена од 300,00 денари по квадратен метар.

Се повикуваат сопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, Општина Карпош, Скопје. (24789)

Се продава недвижен имот-нива во МВ "Под Пат" КП 357 и 358, план 3 скица 3, а вкупната површина изнесува 2392 м² КО Шишево, запишан во ПЛ бр. 194 сопственост на Нухи Нухи, по цена од 100,00 денари по квадратен метар.

Се повикуваат соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата, а доколку се заинтересирани наведениот износ да го депонираат кај нотарот Ленка Мицајкова, ул. "Дрезденска" бр. 15, локал 10, Општина Карпош, Скопје. (24839)

Сопственикот Најдоски Драге од Битола, ул. "Прилепска" бр. 64/9, го продава целокупниот свој имот заведен во Имотен лист број 86 за КО Каџатларци парцела број 795 двор 500 м², нива 478 м², земјиште под зграда 1196 м², под зграда 2 површина 59 м², под зграда 3 површина 29 м², под зграда 4 површина 24 м², под зграда 5 површина 13 м², под зграда 6 површина 13 м², парцела 796 нива класа 3 површина 398 м², парцела број 797 нива класа 3 површина 418 м², парцела 798 овоштарник класа 2 површина 3107 м², парцела 798 под зграда 1 површина 25 м², под зграда 2 површина 10 м², парцела 987 ливада 1871 м², парцела 988 дел 1 нива класа 3 површина 5236 м², парцела 1273 нива класа 4 со површина 1993 м², парцела 1302 шума 831 м², парцела 1302 нива со површина 180 м², парцела број 1303 шума со површина 293 м², парцела 1303 нива 4 класа со површина 180 м², парцела број 1307 нива класа 4 со површина 1675 м², парцела број 1521 нива класа 3 со површина 3629 м², парцела број 1522 шума со површина 1834 м², парцела 1523 нива класа 3 со површина 1755 м², парцела број 1689 нива класа 4 со површина 712 м², парцела број 1690 шума со површина 484 м², парцела број 1691 нива класа 3 со површина 1514 м², парцела 1717 нива со површина 3187 м², парцела број 1729 нива класа 4 со површина 6892 м² и парцела број 1759 нива со површина 2642 м², купопродажната цена изнесува 500.000 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и сопствениците чие земјиште граничи со земјиштето што се продава во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во "Службен весник на Р. Македонија", писмено да се изјаснат за прифаќање на понудата. Во спротивно, го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудите да се достават до нотарот Боге Дамески, ул. Кузман Јосифовски бр. 8, Прилеп. (25286)

Благоја Кирковски од Скопје, ул. "Белградска" бр. 22, Кирковски Борис од Гевгелија, ул. "Илинденска" бр. 7-а, Кирковски Трајан од Скопје, ул. "Димо Хаџидимов" бр. 152 и Кирковски Александар од Скопје, ул. "Козле 1" бр. 30-а, како идеални сопственици и корисници на 1/4 идеален дел од имот заведен во Имотен лист бр. 5002 за КО-Кисела Вода 1, огласуваат дека имотот го продаваат за вкупна купопродажна цена од 180.000,00 денари.

Заинтересираните купувачи да се јават кај Благоја Кирковски од Скопје, најкасно во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас. (25012)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следниве документи:

Пасош бр. 157737/94 издаден од СБР-Скопје на име Слободан Илиевски, ул. "Фуштанска" бр. 8-а, Скопје. (24937)

Пасош бр. 1532009/01 издаден од СБР-Скопје на име Камбер Сенада, ул. "М. Садик" бр. 10-а, Скопје. (24947)

Пасош бр. 1060565/97 издаден од СБР-Скопје на име Нејма Куч, ул. "М. Митевски" бр. 3/4-16, Скопје. (25007)

Пасош бр. 1284169/99 издаден од СБР-Тетово на име Зулфија Љирим, с. Селце, Тетово. (25009)

Пасош бр. 973537/96 издаден од СБР-Скопје на име Рамизова Гулизар, ул. "Нов живот" бр. 48-а, Скопје. (25018)

Пасош бр. 267391/94 издаден од СБР-Куманово на име Емрије Сејдиџи, ул. "Романија" бр. 13, Куманово. (25025)

Пасош бр. 1242076 издаден од СБР-Тетово на име Адил Халили, ул. "М. Тито" бр. 124, Тетово. (25039)

Пасош бр. 686565/95 издаден од СБР-Скопје на име Пренковска Милка, ул. "П. Тољати" бр. 95-б, Скопје. (25042)

Пасош бр. 683813/95 издаден од СБР-Скопје на име Пренковски Томислав, ул. "Ј. Гагарин" бр. 65-б, Скопје. (25043)

Пасош бр. 1465086/00 на име Ислами Рамадан, нас. Дреновец бр. 152, Тетово. (25081)

Пасош бр. 1582933 издаден од СБР-Скопје на име Ресуљ Џафери, с. Радуша, Скопје. (25084)

Пасош бр. 390969 издаден од СБР-Скопје на име Асан Орхан, ул. "Виетнамска" бр. 54, Скопје. (25085)

Пасош бр. 392199 издаден од СБР-Скопје на име Асан Пезибан, ул. "Виетнамска" бр. 54, Скопје. (25086)

Пасош бр. 1351710 издаден од СБР-Тетово на име Задин Ајети, с. Доброште, Тетово. (25087)

Пасош бр. 14654 на име Перо Андоноски, Кичево. (25108)

Пасош бр. 181633 на име Демироски Камил, ул. "С. Наумов" бр. 191-А, Битола. (22959)

Пасош бр. 1320051 на име Ваитовски Мамут, Дебар. (24509)

Пасош бр. 0567687/95 издаден од СБР-Велес на име Рашид Ризов, ул. "Б. Страчков" бр. 13, Велес. (25136)

Пасош бр. 1371128 издаден од СБР-Скопје на име Феризат Вејсел, ул. "Виетнамска" бр. 26, Скопје. (25145)

Пасош бр. 1585232/01 издаден од СБР-Скопје на име Мефка Мустафа, ул. "Метохиска" бр. 28-а, Скопје. (25168)

Пасош бр. 1199495/99 издаден од СБР-Тетово на име Реџеми Насир, с. Прељубиште, Тетово. (25172)

Пасош бр. 1576809 издаден од СБР-Скопје на име Хроват Мери, ул. "Б. Талевски" бр. 3, Скопје. (25185)

Пасош бр. 1485800/01 издаден од СБР-Тетово на име Сахит Шаќири, с. Ларце, Тетово. (25189)

Пасош бр. 1199539/99 издаден од СБР-Тетово на име Реџеми Мухамед, с. Желино, Тетово. (25212)

Пасош бр. 1567345/02 издаден од СБР-Тетово на име Мухарем Минири, с. Г. Палчишта, Тетово. (25227)

Пасош бр. 1294828 издаден од СБР-Скопје на име Муамет Адемов, ул. "Г. Пенков" бр. 9-а, Скопје. (25238)

Пасош бр. 0393777 издаден од СБР-Скопје на име Нуљаки Ибуш, бул. "Македонско Косовска бригада бр. 39/4-12, Скопје. (25261)

Пасош бр. 994722 издаден од СБР-Тетово на име Беќири Зимри, с. Чифлик, Тетово. (25282)

Пасош бр. 1171970 издаден од СБР-Скопје на име Дрпљанин Осман, ул. "Мариовска" бр. 31-а, Скопје. (25284)

Пасош бр. 1312757 издаден од СБР-Скопје на име Ненад Димитровски, ул. "Орце Николов" бр. 127, Скопје. (25315)

Пасош бр. 1180958 на име Максуди Кујтими, Кичево. (25321)

Пасош бр. 594172/95 на име Асим Сулејмани, с. Ѓермо, Тетово. (25322)

- Пасош бр. 977807 издаден од СВР-Скопје на име Седат Халими, с. Ласкарци, Скопје. (25367)
 Пасош бр. 509531 на име Коцов Звонко, Кочани. (25383)
- Пасош бр. 1648831 на име Василевски Игор, ул. "Стерјовски Горѓи Џоца" бр. 3/50, Битола. (23305)
 Огласот објавен во Службен Весник бр. 73 /02 за чекови од тековна сметка бр.11571585 од бр. 371528 до бр. 371534 и од бр. 9898 до бр. 9902 на име Алексиќ Билјана, Скопје, се сторнира. (25000)
 Чекови од тековна сметка бр. 0006409922 со бр. 46-5988, 610964, 8002667665, и бр. 8002667666 издадени од Стопанска Банка на име Иванов Стојче, Штип. (25100)
- Чекови од тековна сметка бр. 864-80710-22-59 со бр. 760643, 760644, 760645, 760646, 760647, 760648 и бр.760649 и чековна картичка издадени од Македонска банка на име Благојчо Пешовски, с. Вирче, Делчево. (24827)
- Чекови од тековна сметка бр. 2930604 со бр. 84004 и бр. 84005 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Снежана Клиничарова, Скопје. (25182)
 Чекови од тековна сметка бр. 500/28 со бр. 800223-9586, 8002239587, 8800022927, 8800022929 и бр. 8800-022930 и чековна картичка на име Јордан Арсов, Штип. (25363)
 Чекови од тековна сметка од бр.8003162299 до бр. 8003162303 на име Борјанка Николова, Штип. (25366)
 Работна книшка на име Бундалевска Билјана, Скопје. (25186)
- Работна книшка на име Петровски Влатко, Скопје. (24946)
- Работна книшка на име Исмајли Марку Мерита, Скопје. (24950)
 Работна книшка на име Екрем Дервиши, с. Челопек, Тетово. (24989)
 Работна книшка на име Нусрет Љума,етово. (24990)
 Работна книшка на име Јајовски Ремзи, с. Арачиново, Скопје. (24997)
 Работна книшка на име Виолета Јошеска, ул. "Томе Никле" бр. 42, Крушево. (25008)
 Работна книшка на име Шасивари Даут, с. Пршовце, Тетово. (25013)
 Работна книшка на име Младеновски Тони, Крива Паланка. (25016)
 Работна книшка на име Василев Сашко, с. Злеово, Радовиш. (25017)
 Работна книшка на име Марков Зоранчо, Кочани. (25033)
 Работна книшка на име Босески Марјан, ул. "Г. Делчев" бр. 35, Демир Хисар. (25037)
 Работна книшка на име Марјан Тренески, Скопје. (25053)
 Работна книшка на име Јовановски Кире, Злетово, Пробиштип. (25066)
 Работна книшка на име Мустафаи Рефик, Тетово. (25097)
 Работна книшка на име Цека Елми, с. Теарце, Тетово. (25098)
 Работна книшка на име Стојкоска Ангела, Охрид. (25102)
 Работна книшка на име Стојчески Зоран, Крушево. (25195)
 Работна книшка на име Стојановски Јован, Битола. (25197)
 Работна книшка на име Кулевски Зоран, с. Д. Српци, Битола. (25199)
 Работна книшка на име Шерифи Вергим, ул. "21-ва" бр. 40, Битола. (25200)
 Работна книшка на име Цаноска Снежана, с. Пештани, Охрид. (25203)
 Работна книшка на име Стојанов Благојче, ул. "Б. Каракостев" бр. 60, Велес. (25223)
 Работна книшка на име Павловска Физета, Скопје. (25254)
- Работна книшка на име Стојковска Сузана, Скопје. (25255)
 Работна книшка на име Јусуфоски Сабри, Струга. (25272)
 Работна книшка на име Коцева Зорица, с. Мустафино, Св. Николе. (25277)
 Работна книшка на име Ацо Костадинов, Радовиш. (25281)
 Работна книшка на име Миле Јованоски, ул. "4-ти Јули" бр. 230-2/10, Кичево. (25293)
 Работна книшка на име Котевски Васко, Битола. (25294)
 Работна книшка на име Драгомир Гогевски, Скопје. (25326)
 Работна книшка на име Горгивска Анастасија, Скопје. (25328)
 Работна книшка на име Агрон Суљо,Струга. (25347)
 Воена книшка на име Калунџиевски Златко, ул. "Младост" бр. 6, Кавадарци. (25020)
 Воена книшка на име Крстаноски Крсте, Охрид. (25055)
 Воена книшка на име Драган Ангеловски, Скопје. (25230)
 Воена книшка на име Садре Нухији,Скопје. (25312)
 Воена книшка на име Ласте Манасиев, Скопје. (25314)
 Чековна картичка бр.0006421364 издадена од Стопанска банка на име Добрила Јанева, Штип. (25103)
 Чековна картичка бр. 6417017 на име Димовска Коцка, Штип. (25349)
 Чековна картичка бр. 7412/10 на име Засков Филип, Штип. (25361)
 Чековна картичка бр. 8666/77 на име Павлина Стефанова, Штип. (25364)
 Свидетелство за 8 одделение издадено од ОУ "Даме Крапчев"-Скопје на име Стојменовиќ Биљана, Скопје. (24916)
- Свидетелства за 1, 2 и 3 година и диплома издадени од ТУЦ "Цветан Димов"-Скопје на име Стојменовиќ Биљана, Скопје. (24917)
 Свидетелство на име Самир Незири, с. Неготино, Гостивар. (25006)
 Свидетелство на име Трајановски Љупчо, Штип. (25010)
 Свидетелство на име Јово Героски, Тетово. (25011)
 Свидетелство на име Ташков Ристо, с.Стар Караорман, Штип. (25015)
 Свидетелство на име Трајкова Љупка, ул. "М. Тито" бр. 138-1/6, Неготино. (25019)
 Свидетелство од 8 одделение на име Азизоски Нурим, с. Дебреште, Прилеп. (25021)
 Свидетелство од 8 одделение на име Најдоска Доста, Прилеп. (25023)
 Свидетелства од 7 и 8 одделение на име Акон Рустемоски, с. Норово, Прилеп. (25024)
 Свидетелство на име Дуданова Катерина, Веница. (25026)
 Свидетелства од 1 и 2 година гимназија на име Стоименовски Александар, Мак. Каменица. (25027)
 Свидетелства од 1, 2 и 3 година гимназија на име Димитровски Ненад, Мак. Каменица. (25030)
 Свидетелство од 3 година на име Георгиевски Николчо, Мак. Каменица. (25032)
 Свидетелство од 8 одделение на име Петровски Раде, Св. Николе. (25034)
 Свидетелства од 1 и 2 година економско училиште на име Јовеска Николинче, Прилеп. (25035)
 Свидетелство на име Ангелеска Невена, Прилеп. (25036)
 Свидетелство од 8 одделение на име Јанев Горанчо, Св. Николе. (25058)
 Свидетелство од 8 одделение на име Димов Станимир, Пробиштип. (25063)
 Свидетелство од 8 одделение на име Давитков Раде, Штип. (25068)

- Свидетелство од 8 одделение на име Аритонов Валери, Штип. (25069)
- Свидетелство на име Бислими Исуф, Тетово. (25099)
- Свидетелство од 8 одделение на име Јакупи Арбен, Куманово. (25216)
- Свидетелство од 8 одделение на име Салџија Флориме, Куманово. (25217)
- Свидетелство од 8 одделение на име Бојаговски Ацко, Винаца. (25219)
- Свидетелство на име Мирчевска Ивана, Кочани. (25221)
- Свидетелства за 1, 2, 3 и 4 година издадени од ЕТУЦ "Михајло Пупин"-Скопје на име Николовски Раде, Скопје. (25256)
- Свидетелство од 8 одделение издадено од ОУ "К. Волнароски" на име Анастоски Сашо, Прилеп. (25266)
- Свидетелство од 8 одделение на име Фестија Коцаику, Струга. (25274)
- Свидетелства од 1, 2, 3 и 4 година на име Насева Билјана, ул. "Охридска" бр. 18, Штип. (25278)
- Свидетелство од 1 година на име Емилија Спасикова, Штип. (25279)
- Свидетелство од 8 одделение на име Сагат Екрем Муса, с. Добовјани, Струга. (25291)
- Свидетелство на име Туроски Дарко, Струга. (25342)
- Свидетелство на име Јовчески Лазар, Велес. (25353)
- Ученичка книшка издадена од гимназијата "Ј. Б. Тито"-Скопје на име Рехан Рашид, Скопје. (24935)
- Индекс бр. 693 издаден од Ветеринарен Факултет - Скопје на име Стојаноски Влатко, Скопје. (24985)
- Индекс бр. 14360 издаден од Филозофски Факултет - Скопје на име Цветковски Игор, Скопје. (25002)
- Диплома за завршено средно образование издадена од УЦСО "Јосип Броз Тито" на име Васко Бојчевски, с. Јанковец, Ресен. (25074)
- Диплома на име Босилков Љубомир, ул. "Кумановска" бр. 28, Велес. (25285)
- Диплома на име Владо Стоимиров, с. Пантелеј, Кочани. (25313)
- Здравствена книшка на име Ничовски Сашо, Битола. (25038)
- Здравствена книшка на име Ѓорѓи Лазаревски, Битола. (25040)
- Здравствена книшка на име Демироски Шабан Сермет, Крушево. (25101)
- Здравствена книшка на име Атанасовски Гоце, Битола. (25196)
- Здравствена книшка на име Талевска Оливера, Битола. (25267)
- Здравствена книшка на име Тодоровска Снежана, Битола. (25268)
- Здравствена книшка на име Тодоровски Вангел, Битола. (25270)
- Здравствена книшка на име Самарова Мила, Велес. (25287)
- Здравствена книшка на име Камбери Љупка, Битола. (25365)
- Лична карта на име Абдула Рамдани, с. Теарце, Тетово. (25014)
- Девизна штедна книшка бр. 1430401042820 издадена од Охридска банка АД Охрид на име Љупчо Којчиноски, Охрид. (25265)
- Даночна картичка бр. 4030992366762 издадена од У.Ј.П. на име ДПТУГУ АДЕМ-С ДОО, Скопје. (25297)
- Даночна картичка издадена од Управа за приходи на име Стоилов Никола, ул. "М. Тито" бр. 11, Струмица. (25079)
- Пасош бр. 1756625 издаден од СВР-Куманово на име Алексовска Силвија, ул. "Октомвриска Револуција бр. 13/3-6, Куманово. (25446)
- Пасош бр. 1379095/00 издаден од СВР-Скопје на име Ељеви Скендер, ул. "Б. Стојков" бр. 16, Скопје. (25448)
- Пасош бр. 1164288 издаден од СВР-Скопје на име Арбен Сефедини, с. Огњанци, Скопје. (25452)
- Пасош бр. 1117525 издаден од СВР-Скопје на име Беким Рамадани, ул. "113" бр. 1, Скопје. (25462)
- Пасош бр. 957830/96 издаден од СВР-Скопје на име Петров Зоран, ул. "Г. Гоновиќ" бр. 79, Скопје. (25463)
- Пасош бр. 1742111 издаден од СВР-Скопје на име Авди Елвис, ул. "Гарибалди" бр. 36, Скопје. (25470)
- Пасош бр. 1773959 издаден од СВР-Скопје на име Фејма Бејтула, ул. "Антони Дворжак" бр. 8-а, Скопје. (25471)
- Пасош бр. 1441852/01 издаден од СВР-Куманово на име Демиров Туркијан, ул. "Средорек" бр. 50, Куманово. (25486)
- Пасош бр. 1314305 издаден од СВР-Тетово на име Аземи Фљамур, с. Доброште, Тетово. (25487)
- Пасош бр. 0465504 на име Иваноски Звонко, ул. "Б. Темелкоски" бр. 1, Прилеп. (25514)
- Пасош бр. 138069 на име Тафа Зулфије, с. Поповјани, Кичево. (25515)
- Пасош бр. 1241565 на име Беким Идризи, с. Челопек, Тетово. (25516)
- Пасош бр. 1298487 на име Јулија Танева, ул. "Ленинова" бр. 12, Валандово. (25518)
- Пасош бр. 339705 на име Керимов Назим, ул. "Ј. Пиперката" бр. 3, Битола. (25489)
- Пасош бр. 1426282 на име Фадил Мехмеди, с. Градец, Гостивар. (18514)
- Пасош бр. 1230564 на име Куртишовски Сулејман, с. Морани, Скопје. (24913)
- Пасош бр. 251538 на име Африм Садик, с. Чеграње, Гостивар.
- Чекови од тековна сметка бр. 14529867 од бр. 49513-70 до 4951384 издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Матовски Слободан, Скопје. (25451)
- Работна книшка на име Ајвас Јетиши, Скопје. (25396)
- Работна книшка на име Кузмановска Јагода, Скопје. (25426)
- Работна книшка на име Анита Атанасовска, Скопје. (25444)
- Работна книшка на име Игор Коцев, Скопје. (25447)
- Работна книшка на име Ајвази Наим Скопје. (25458)
- Работна книшка на име Јаневски Жарко, Скопје. (25468)
- Работна книшка на име Вокановски Гоце, ул. "Карпош" бр. 9-1/4, Битола. (25472)
- Работна книшка на име Николче Талевски, с. Канино, Битола. (25473)
- Работна книшка на име Јовановска Вера, ул. "К. Канински" бр. 11-Б, Битола. (25474)
- Работна книшка на име Александар Стојановски, бул. "1-ви Мај" бр. 3, Битола. (25475)
- Работна книшка на име Мирчевски Јани, с. Единаково, Демир Хисар. (25481)
- Работна книшка на име Милановски Горан, ул. "Г. Петров" бр. 284, Куманово. (25489)
- Работна книшка на име Арсовски Александар, ул. "Сутјеска" бр. 73, Св. Николе. (25494)
- Работна книшка на име Јонеска Гордана, Прилеп. (25506)
- Работна книшка на име Василевски Горан, ул. "Диме Димески" бр. 17, Прилеп. (25509)
- Работна книшка на име Николоски Горан, ул. "М. Пи-јаде" бр. 247, Прилеп. (25510)
- Работна книшка на име Цветкоска Љубица, ул. "Ј. Стојаноски" бр. 3, Прилеп. (25512)
- Свидетелство за 6 одделение издадено од ОУ "Лиман Каба"-с. Љуботен на име Рамизе Бајрами, Скопје. (25464)
- Свидетелство на име Стојановска Станче, Куманово. (25477)
- Свидетелство на име Бајдевски Драган, Куманово. (25478)
- Свидетелство на име Сејфулаи Бујрамин, с. Боговиње, Тетово. (25479)

Свидетелство од 8 одделение на име Џевдет Исмаили, с. Џепчиште, Тетово. (25480)
 Свидетелство на име Даут Емел, Тетово. (25482)
 Свидетелство за завршено основно училиште на име Садат Идризи, Тетово. (25483)
 Свидетелство од 8 одделение на име Ѓулнасфије Агуши, с. Теарце, Тетово. (25484)
 Свидетелство од 7 одделение на име Тафије Мустафи, Тетово. (25485)
 Свидетелство од 7 одделение на име Ганимете Сулејмани, Тетово. (25488)
 Свидетелство на име Ивана Ѓорѓиевска, Кочани. (25491)
 Свидетелство од 1 година на име Андонов Горан, Св. Николе. (25493)
 Свидетелство на име Петров Стојче, Радовиш. (25495)
 Свидетелство на име Мојсеов Влатко, Гевгелија. (25497)
 Свидетелство на име Стојанов Петре Гоце, Велес. (25498)
 Свидетелство на име Стојановски Игно Стојанче, Велес. (25500)
 Свидетелство на име Давчевски Ристе Дејанчо, Велес. (25501)
 Свидетелство на име Стефановски Блаже, Крива Паланка. (25502)
 Свидетелство издадено од УСО "Димитрија Чуповски"-Велес на име Петров Трајче, Велес. (25504)
 Свидетелство на име Халили Халим, Гостивар. (25513)
 Свидетелство од 8 одделение на име Јордан Стоименов, с. Стар Караорман, Штип. (25517)
 Индекс бр. 14162 издаден од Филолошки факултет на име Бошковска Драгана, Скопје. (25469)
 Индекс бр. 22/96 издаден од Економски факултет на име Александар Горгиев, Радовиш. (25496)
 Диплома издадена од гимназијата "М. Ацев"-Прилеп на име Тошески Миле, ул. "Д. Костоски" бр. 6, Прилеп. (25508)
 Здравствена книшка на име Серафимова Славка, с. Коселери, Св. Николе. (25492)
 Здравствена книшка на име Скубаров Трајко, Велес. (25505)
 Лична карта на име Казими Назмије, с. Урвич, Тетово. (25476)
 Даночна картичка бр. 4030999365923 издадена од Управа за приходи Скопје на име Радон Оливер ДООЛ, Скопје. (25449)
 Решение-одобрение за вршење занаетчиска дејност бр. 19-649/2 издадено од Министерство за Економија на име Макревски Марко, Скопје. (25467)

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за јавни набавки - пречистен текст ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 16/3-69/255 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

I. За набавка на готови лекови за потребите на Воените амбуланти.

Набавката е делива.

II. Списокот за потребните материјални средства за набавка може да се добие во Министерството за одбрана на Република Македонија, ул. "Орце Николов" бб, соба бр. 709, во работен ден од 11,00 до 13,00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот.

2. Цени во денари за наведените видови средства во списокот, франко краен корисник, со пресметан данок на додадена вредност (со посебно прикажана стапка), без царина.

3. Сите понудени готови лекови да имаат одобрение за ставање во промет издадено од Министерството за здравство согласно член 6 од Законот за лековите, помошните лековити средства и медицински помагала.

4. Начин и услови на плаќање.

5. Рок на испорака.

6. Производител, потекло и рок на употреба најмалку 1 (една) година на понудените средства.

7. Рок на важност на понудата.

IV. Со понудата понудувачот е должен задолжително да ја достави следната документација:

- документ за бонитет од Централниот регистар;

23 од Законот за јавни набавки;

- извод од регистрација на дејноста усогласен со Законот за трговски друштва,

- доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;

- доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност - забрана за вршење дејност;

- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар и да не биде постара од 6 (шест) месеци.

V. Критериуми за избор на најповолен понудувач согласно член 25 став 2 од Законот за јавни набавки: цена 80 бода, квалитет 10 бода, начин на плаќање 5 бода и рок на испорака 5 бода.

VI. Понудата се доставува во еден оригинален примерок заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот. Секој понудувач може да достави само една понуда.

Понудите што не ги содржат бараните податоци и документи се сметаат за нецелосни и не ќе се земаат во предвид за разгледување.

VII. Понудувачите своите понуди да ги достават во рок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање на адреса: „Министерство за одбрана на Република Македонија“, ул. "Орце Николов" бб Скопје, по пошта.

Понудата може да се предаде лично, на денот на јавното отворање, кое ќе се изврши на 15.10.2002 година во 12,00 часот во просториите на Министерството за одбрана.

Понудата и придружната документација се доставува во затворен плик, на кој во горниот лев агол стои ознака „не отворај“ и број на ова барање.

Пликот не смее да содржи никаква ознака со која би можело да се идентификува понудувачот.

Во затворениот плик треба да има уште два затворени и запечатени плика. Едниот внатрешен плик ја содржи понудата и носи ознака „понуѓа“, а другиот внатрешен плик ја содржи документацијата и носи ознака „документација“ и точната адреса на понудувачот.

VIII. Понудите што ќе бидат доставени или ќе пристигнат по истекот на дадениот рок нема да бидат разгледувани.

Дополнителни појаснувања можат да се добијат на телефон 28 25 83.

Министерство за одбрана

Врз основа на членовите 15 и 18 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02), пречистен текст, Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина и просторно планирање, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 7/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател: Министерство за животна средина и просторно планирање со седиште на ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје.

1.2. Предмет на набавка: Набавка на опрема за докомплетирање на централната лабораторија на Министерството за животна средина и просторно планирање.

1.3. Начин на спроведување на постапката за јавни набавки: јавната набавка се спроведува преку отворен повик, со јавно отворање.

1.4. Понудувачи

Право на учество во јавната набавка има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за вршење на дејноста која е предмет на набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да ги содржи следните податоци:

- Цена на чинење на работите искажана во денари;
- Рок на испорака;
- Начин и услови на плаќање;
- Гаранција и постпродажен сервис;
- Квалитет.

2.2. Кон понудата, понудувачот задолжително треба да ја приложи следната придружна документација:

- Претставување на понудувачот (име, адреса, седиште, овластено лице, телефон и факс);
- Извод од судска регистрација за вршење на дејност;
- Документ за бонитет од Централниот регистар;
- Доказ дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација;
- Доказ од надлежен орган дека со пресуда не му е изречена мерка на безбедност забрана за вршење на дејност и
- Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

Документите од алинеја 3, 4, 5 и 6 треба да бидат доставени во оригинал или копија заверена од нотар и не смеат да бидат постари од шест месеци.

2.3. Странско правно или физичко лице кое се јавува како понудувач доставува ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај содржи податоци за вкупно економско работење на странскиот понудувач во последните три години, согласно член 24 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02) - пречистен текст.

2.4. Понудувачот треба да достави рекламен, проспектен и друг вид на презентациски материјал, доколку располага со него.

3. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР

3.1. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- | | |
|-----------------------------------|---------|
| - Цена | 30 бода |
| - Рок на испорака | 5 бода |
| - Начин и услови на плаќање | 5 бода |
| - Гаранција и постпродажен сервис | 10 бода |
| - Квалитет | 50 бода |

4. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

4.1. Комплетна содржина на понудата е дефинирана во тендерската документација.

4.2. Тендерската документација може да се подигне во просториите на набавувачот секој работен ден од 8:00 до 15:00 часот.

4.3. За тендерската документација се плаќа надомест од 1000,00 денари на жиро сметка број 121011520278710 даночен број 4030998358508 и матичен број 5262887 депонент на Народна банка на Република Македонија, повикот на бројот 725939-12 за корисникот Министерство за животна средина и просторно планирање, трезорска сметка 100000000063095, со назнака за кој јавен повик е уплатата.

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДАТА

5.1. Понудите да се достават во согласност со членовите 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 21/02) - пречистен текст и тоа во еден оригинален примерок потпишан и заверен од страна на одговорното лице.

5.2. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт. На предната страна на ковертот во горниот лев агол треба да стои ознаката "не отворај" и бројот на барањето за прибирање на понуди. Во средината на ковертот да биде назначена точната адреса на набавувачот. На ковертот не смее да стои никаква друга ознака врз основа на која може да се идентификува понудувачот.

Затворениот коверт треба да содржи уште два затворени, запечатени коверта. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиска документација и носи ознака "понуда", а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака "документација" и точната адреса на понудувачот.

Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рокот на доставување на понудите е 15 (петнаесет) дена, од објавувањето на барањето во последното јавно гласило.

5.4. Отворање на понудите ќе се изврши на ден 17.10.2002 година во 11.00 часот во просториите на Министерството за животна средина и просторно планирање, во присуство на овластени претставници на понудувачите.

5.5. Понудите можат да се достават и преку пошта на адреса ул. "Дрезденска" бр. 52, Скопје или да се предадат во архивата на Министерството за животна средина и просторно планирање најдоцна до 15.00 часот секој работен ден, не подоцна од предвидениот рок за прибирање на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Понудите кои нема да бидат доставени во наведениот рок, како и понудите кои не се изработени според основите во ова барање и Законот за јавни набавки, како и оние понуди кои ја немаат целокупната документација која се бара, нема да се разгледуваат.

6.2. Дополнителни информации можат да се добијат на телефон број. 070-343-774.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 34 и 35 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на Република Македонија" бр. 26/98, 50/01 и 2/2002) и Одлуката на градоначалникот бр. 1/2002 од 12.09.2002 година, Комисијата за јавни набавки на општина Велешта, објавува

ОГРАНИЧЕН ПОВИК БР. 1/02 ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПРЕКВАЛИФИКАЦИЈА (ПРВА ФАЗА)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач на ограничен повик е општина Велешта.
1.2. Предмет на овој ограничен повик е прибирање на техничка документација од понудувачи заради преквалификација на понудувачите како можни носители на набавки за изградба на фекална канализација во с. Велешта.

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен и право на учество имаат сите правни и физички лица регистрирани за ваков вид на дејност со седиште во Република Македонија.

1.4. Набавката е делива.

1.5. Отворањето на пријавите ќе се изврши без присуство на понудувачите.

II. СОДРЖИНА НА ПРИЈАВАТА, ПРИДРУЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ

1.1. Понудувачите кои се бават со дејноста - предмет на повикот, своето учество да го пријават со придружна документација со која ќе го докажат следното:

- извод од регистрација на дејноста,
- економско-финансиски бонитет,
- потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки,
- техничко-технолошки бонитет,
- список на изведени објекти кои се предмет на оваа набавка со име на инвеститорот,
- опис на расположива опрема и други физички капацитети за реализација на набавката,
- менаџерска способност, искуство и стручен кадар,
- потврда од надлежен суд дека не е поведена стечајна постапка или ликвидација, односно нема изречена мерка за безбедност, забрана за вршење на дејност, не постара од 6 месеци.

1.2. Пријавата и придружната документација се доставува до набавувачот општина Велешта, со назнака за Комисија за јавни набавки, препорачано по пошта или со предавање во архивата.

1.3. Ограничениот повик трае 10 дена од денот на објавувањето во јавните средства за информирање, односно во "Службен весник на Република Македонија".

Сите дополнителни информации можат да се добијат во Одделението за комунални работи при општина Велешта и на тел: 046-793-343, 046-793-034.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 17 од Законот за јавни набавки, Основниот суд од Струга, објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2002 ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Предмет на набавката
Изведба на доградба на северна страна (до фаза капабина) на објектот-зграда на Основен суд од Струга.

2. ОБЕМ НА РАБОТИТЕ

Обемот и количините на работите се дадени во тендер-документацијата која заинтересираните понудувачи може да ја подигнат во Основниот суд-Струга во период од 8,00 до 14,00 часот секој работен ден со уплата на износ од 2.500,00 денари во готово на благајната на Основен суд од Струга.

3. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

3.1. Понудата треба да ги содржи сите барања приложени во тендер-документацијата на соодветни места за пополнување.

3.2. Понудувачот е должен да стави единечни цени за секоја позиција во приложениот предмер на работите и вкупна вредност на работите без ДДВ и со ДДВ во денари.

3.3. Понудувачот треба да ги прифати условите назначени во тендер-документацијата за реализација на објектот.

4. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ШТО ПОНУДУВАЧОТ ТРЕБА ДА ЈА ДОСТАВИ

- 4.1. Извод од судска регистрација на понудувачот.
- 4.2. Економско-финансиски бонитет од Централниот регистар- во оригинал или копија заверена од нотар.
- 4.3. Техничко-технолошки бонитет согласно член 25 од Законот за јавни набавки.
- 4.4. Извод од судска евиденција не постар од 6 месеци во оригинал или копија заверена од нотар како доказ дека понудувачот не е под стечај или во процес на ликвидација и не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност.
- 4.5. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други јавни давачки.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|---|------------|
| 5.1. Цена..... | 40 бодови, |
| 5.2. Рок на изведување..... | 30 бодови, |
| 5.3. Начин на плаќање..... | 10 бодови, |
| 5.4. Техничка и кадровска опременост..... | 10 бодови, |
| 5.5. Референчна листа..... | 10 бодови. |

6. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Понудите се доставуваат согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

6.2. Рок за прием на понудите изнесува 15 дена од денот на последното објавување во јавните гласила.

6.3. Понудите се доставуваат преку пошта, со предавање во архивата на набавувачот или со предавање на Комисијата за јавни набавки на лице место, најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

7.1. Јавното отворање на понудите ќе се изврши во присуство на овластени претставници на понудувачите во сала 1 на Основен суд Струга. За терминот за јавното отворање заинтересираните понудувачи ќе бидат дополнително известени при подигањето на тендерската документација.

Дополнителни информации може да се добијат на тел. 046 781-608 или во приемното одделение во судот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 11 и 45 од Законот за јавни набавки ("Службен весник на РМ" бр. 21/02), Комисијата за јавни набавки во АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, објавува

ПОВТОРЕН ОТВОРЕН ПОВИК БР. 01-112/2002 ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ ЗА НАБАВКА НА ЛЕСЕН МАЗУТ

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувачот на Отворениот повик бр. 01-112/2002 е АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје.

Предметот на набавката е лесен мазут за потребите на Подружница ТЕЦ "Неготино" - Неготино.

1.2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:

- Лесен мазут.....45.000 т.

по дадена динамика.

1.3. Мазутот треба да биде со следниве карактеристики:

- точка на палење во затворен сад.....min 100 °C
- вискозност на 100 °C.....max 50 мм²/s
- содржина на сулфур..... max 2 %
- содржина на вода и механички примеси..... max 1,5 %
- содржина на кокс..... max 15 %
- содржина на пепел..... max 0,2 %
- топлотна моќ..... min 39,7 MJ/kg

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен, со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.

1.5. Постапката на повикот се спроведува со отворен повик согласно Законот за јавни набавки.

1.6. Набавувачот го задржува правото да ја подели набавката на двајца или повеќе понудувачи.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да го содржи името, адресата и седиштето на понудувачот, како и на производителот.

2.2. Понудата треба да ја содржи единечната и вкупната цена на целата понуда, (со сите давачки согласно член 57 став 3 од Законот за јавни набавки ако набавката е од странство).

2.3. Понудата да се однесува на паритет ДДП - краен корисник - Подружница - "ТЕЦ Неготино" во МКД, со сите давачки, и со посебно искажан ДДВ.

Понудувачот е слободен, понудата да ја изрази и во странска валута.

При одлучување, договарање и реализација на набавката ќе се применува продажен курс на НБ на Р. Македонија.

2.4. Понудата треба да го содржи начинот и услови-те за плаќање.

2.5. Понудувачот е должен да ги запази техничките карактеристики на набавката, при што тие треба да се во согласност со стандардите во Република Македонија и со меѓународните стандарди кои се прифатени во Република Македонија.

2.6. Понудата треба да го содржи следниот рок и динамика на испораката:

- XII месец 2002 година - 22.500 т
- I месец 2003 година - 22.500 т

2.7. Набавувачот го задржува правото да го намали односно зголеми фиксниот дел од набавката до 20 %, со најава до понудувачот до 15^{ти} во месецот за наредниот месец.

2.8. Понудата треба да има рок на важност од 60 дена.

2.9. Понудите од странските понудувачи (документацијата која се бара и комерцијалната понуда) треба да бидат преведени на македонски јазик.

2.9.1. Понудата мора да се однесува за целокупниот обем и количина на набавката.

3. ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Документ за бонитет кој го издава Централниот регистар, согласно член 24 од Законот за јавни набавки.

3.2. Странско правно или физичко лице, треба да достави ревизорски извештај од странска реномирана ревизорска институција, регистрирана за вршење на ревизија. Ревизорскиот извештај треба да содржи податоци за вкупното економско работење на странскиот понудувач во последните три години.

3.3. Понудувачот треба да достави доказ дека на понудувачот не се однесува ниту еден од случаите наведени во член 26 од Законот за јавни набавки, (само за домашни понудувачи).

3.4. Потврда од Управата за јавни приходи за платени даноци, придонеси и други давачки (само за домашни понудувачи).

3.5. Понудувачот треба да достави банкарска гаранција во висина од 5 % од вкупната вредност на понудата.

3.6. Понудувачот треба да достави доказ за техничката способност и тоа:

3.6.1. Понудувачот односно производителот треба да достави список на испораки на ваков вид стоки во последните 3 години (референтна листа).

3.6.2. Понудувачот односно производителот треба да достави технички карактеристики (сертификат) за производот што го нуди со кој го потврдува квалитетот и стандардот на производот.

3.6.3. Понудувачот односно производителот треба да достави доказ за техничка опременост:

- специјализирани превозни средства за ваков вид производи,
- специјален складишен простор за држење поголеми количини од овие производи, а со цел континуирано и навремено снабдување на нарачателот.

3.7. Претставниците на понудувачите треба да дадат писмено овластување за учество на јавниот повик, согласно со член 31 став 2 од Законот за јавни набавки.

3.8. Целокупната документација треба да е оригинал или заверени копии верни на оригиналот, не поста-ри од 6 месеци.

4. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ (согласно член 27 од Законот за јавни набавки)

- 4.1. Цена - 60 поени
- 4.2. Начин и рок на плаќање - 40 поени

5. НАЧИН И РОК НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата се доставува согласно член 55, 56 и 57 од Законот за јавни набавки.

5.2. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.3. Рок на доставување на понудата е најдоцна до денот и часот на јавното отворање.

5.4. Понудувачите своите понуди треба да ги достават на следната адреса: АД "Електростопанство на Македонија" - Скопје, Комисија за јавни набавки, ул. "11 Октомври" бр. 9, 1000, Скопје, или на лице место.

5.5. Отворање на понудите ќе се изврши на 15.10.2002 година во 11 часот, во просториите на Дирекција-Скопје, во салата за состаноци на административната зграда, во присуство на овластените претставници на понудувачите.

5.6. Понудите кои нема да бидат доставени до утврдениот рок и оние кои не се изработени според барањата на отворениот повик, како и оние кои немаат целокупна документација која се бара во отворениот повик, нема да се разгледуваат.

Комисија за јавни набавки

Друштвото за производство, трговија и услуги МАНД-ИНТЕРНАЦИОНАЛ Марија ДООЕЛ експорт-импорт, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ НА МАЛОПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ТУТУНСКИ ДОБРА

I. Се утврдуваат малопродажните цени на следните тутунски добра за продажба на пазарот на Република Македонија:

Назив	Малопродажна цена по кутија цигари
1. Ронхил	50,00
2. Ронхил лајтс	50,00
3. Ронхил супер лајтс	50,00
4. Ронхил ултра	50,00
5. Ронхил Ментол	50,00
6. Валтер Волф	50,00
7. Валтер Волф лајтс	50,00
8. Валтер Волф 100 софт	55,00
9. В. Волф лајтс 100 с	55,00
10. Ронхил лајтс 100 с	55,00

СОДРЖИНА

	Страница
1192. Одлука за определување на царински контингент за увоз на пченица за непосредно производство за економската 2002/2003 година.....	1
1193. Одлука за определување највисоки цени на одделни производи и услуги.....	1
1194. Одлука за увоз во Република Македонија на одделни земјоделски и прехранбени производи со потекло од Република Албанија за 2002 година.....	1
1195. Одлука за измена на распоредот на средствата во посебниот дел утврден со Буџетот на Република Македонија за 2002 година.....	3
1196. Одлука за давање согласност на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за работата, начинот на одлучување, методологијата и постапката за акредитација на Одборот за акредитација на високото образование.....	3
1197. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - градежно технички камен - варовник на ДГТУ „Хуљуси Комерц“ - Куманово, на локалитетот „Колиште“, кај с. Липково, Кумановско.....	3
1198. Одлука за давање концесија за вршење на детални геолошки истражувања на минерална суровина - подземна вода за пиење - флаширање на „Аквалел“ ДОО с. Велмеј, општина Белчишта на локалитетот Крапчин Дол во близина на с. Велмеј, општина Белчишта.....	3
1199. Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина варовници на Сокол и Елен, Битола, на локалитетот Краста, во атарот на општина Витолиште, Прилепско....	4

1200.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина варовник на претпријатието Спектар од Тетово, на локалитетот Зла Осојница кај с. Стенче, во атарот на општина Брвеница, Тетовско.....	4	1213.	Одлука за давање согласност за целосен пренос на концесија за експлоатација на минералната суровина минерална вода и гас CO ₂ од лежиштето на локалитетот во близина на с. Брод, општина Бач-Битолско.	9
1201.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина кварцити на Кварц комерц ДОО, Велес, на локалитетот Грамади, кај с. Оморани, во атарот на општина Извор, Велешко.....	5	1214.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина калцитски мермери на „Лабин“ ДООЕЛ Скопје од лежиштето на локалитетот Цуцул - Говрлевска Краста, општина Сопиште Скопје..	10
1202.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - минерална вода и гас (CO ₂) на Кодинг Димитар ДООЕЛ од Скопје, на локалитетот Каурба, во атарот на општина Бач, Битолско.....	5	1215.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина мермер на „Мермерен комбинат“ А.Д. од Прилеп на локалитетот Ридон, во атарот на општина Прилеп..	10
1203.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина на ПЕМЗА КОМЕРЦ ДООЕЛ, с. Бохула, на локалитетот Бојанчиште, кај с. Бојанчиште, во атарот на општина Конопиште.....	5	1216.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина калцитски мермер на Лабин Плус ДООЕЛ од Скопје, на локалитетот Илино Брдо - Глерждино, во атарот на општина Сопиште - Скопско.	11
1204.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина чакал и песок на „Биомедиум“ ДОО - Скопје од лежиштето на локалитетот Прогон-Гаскарник во атарот на с. Пиперево-Струмица.....	6	1217.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	11
1205.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина мермеризиран доломит на „Бакидо“ ДООЕЛ - Охрид од лежиштето на локалитетот во близина на с. Илино, општина Ресен.....	6	1218.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	11
1206.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина мермер на Белмар А.Д. од Скопје на локалитетот Зглавје, кај с. Никодин, во атарот на општина Прилеп.....	7	1219.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	12
1207.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина градежен камен варовник на „Сурин“ ДООЕЛ Старо Село, општина Вратница од лежиштето на локалитетот Нерезине во атарот на Старо Село, општина Вратница.....	7	1220.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	12
1208.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина подземна вода за пиење - флаширање на Баба ДОО увоз-извоз, Битола од лежиштето на локалитетот во близина на с. Нижеполе, општина Битола.....	7	1221.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	12
1209.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина украсен - архитектонско градежен камен-мермер на Ф.Х.Л. Мермерен комбинат АД Прилеп од лежиштето на локалитетот Крстец, општина Прилеп.....	8	1222.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	13
1210.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - градежен камен-дијабаз на Инвикта ДООЕЛ увоз-извоз Скопје, од лежиштето на локалитетот Лира во атарот на село Негорци, општина Гевгелија.....	8	1223.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	13
1211.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина - мермер на Весо корпорација ДООЕЛ Скопје од лежиштето на локалитетот Галабовец-Бела Пола, Прилеп.....	9	1224.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	13
1212.	Одлука за давање концесија за експлоатација на минерална суровина минерална вода - питка вода за флаширање на Компрад Владо ДООЕЛ Скопје, од лежиштето на локалитетот кај с. Визбегово, општина Чаир-Скопје.....	9	1225.	Решение за утврдување на предметите кои може да се увезат без плаќање на царина.....	13
			1226.	Решение за измена на Решението за највисоките износи на дневници за службени патувања и селидби во странство што на органите на државната управа им се признаваат во тековни трошоци.....	14
			1227.	Решение за разрешување од должноста директор на Дирекцијата за спречување на перење пари.....	14
			1228.	Решение за именување директор на Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам.....	14
			1229.	Решение за именување директор на Државниот инспекторат за транспорт.....	14
			1230.	Решение за именување директор на Државниот комунален инспекторат.....	14
			1231.	Решение за разрешување од должноста државен секретар во Министерството за транспорт и врски.....	15
			1232.	Одлука за најмалиот, односно најголемиот износ на девизи кој овластените банки за вршење платен промет со странство и кредитни работи со странство мораат, односно можат да го држат на сметките во странство од 01.10.2002 до 31.12.2002 година.....	15
			Спогодби		
			27.	Спогодба за продолжување на важноста на Колективниот договор за комуналните дејности на Република Македонија.....	15
			Македонска берза АД - Скопје		
			28.	Правилник за котација на хартии од вредност.....	16

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје, бул. "Партизански одреди" бр. 29.

Директор и одговорен уредник - Крум Коцарев.

Телефони 298-860, 298-769. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро-сметка 300000000188798. Бр. за ДДВ МК - 4030987108771. Депонент - Комерцијална банка, АД - Скопје.

Печат: НИП "Нова Македонија" - АД - Скопје.